

ГОЛЕМА НАРОДНА ПОБЕДА НА ОПОЗИЦИЈАТА НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ВО МАКЕДОНИЈА



Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на "Македонија" излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска.

Почитувани читатели и соработници:

Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец.

ЗАБЕЛЕШКА: коментари-те објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата.

Редакцијата на "Македонија" е одговорна само за текстовите без потпис.

Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност.

Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагате македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит,
Соња Лозановска
главен и одговорен уредник.

Техничко уредување и дизајн Соња Лозановска

Our address:

Macedonia
1840 Bloor Street,
Suite 711
Mississauga, ON
L4X 1T2

Тел: 416-827-0954

macedonia.canada@yahoo.com

Published by

901039 Ontario Limited

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER

Месечен весник на Македонците во Канада и САД

Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без Вашата поддршка и помош.

Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот Македонија.

Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до Вашиот дом или работно место.

Ви благодариме.

За информации контактирајте не' на:

SUBSCRIBE!
to the

MACEDONIA
Македонија
NEWSPAPER

Cell: 416-827-0954

E-mail macedonia.canada@yahoo.com

<http://www.macedoniannewspaper.com/>

facebook: Macedonia Newspaper

Makedonija/Macedonia

1840 Bloor st. Suite 711

Mississauga, On.

L4X 1T2 Canada



Голема благодарност до нашите соработници:

Танас Јовановски

- поранешен уредник на весникот „Македонија”,

КОЛУМНИСТ

Бил Николов за Македонското Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот за весникот Македонија

Марија Ангелевски - "Рецепти со Марија"

Зоран Андоновски – соработник,

Ташко Кубановски - за рубриката

„Афоризми”(Постхумно)

Зоран Карапанчев - фотограф, соработник

Боне Темелков соработник

Специјални Дописници:

За Македонците од Албанија известува

Никола Ѓурѓај

Од Пиринска Македонија за весникот Македонија:

Стојко Стојков

Блага Дафовска во рубриката

„Поезија со повод”,

Славе Катин -соработник

Колумнисти:

Горнан Јовановски

Диме Костов

Ристо Ристе (Мерко) за рубриката:

„До кога браќа мили Македонци,,

NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5
Phone: 416-421-7451;
Fax: 416-421-0721
E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON (905) 821-8050

St. Dimitrija Solunski

Macedonian Orthodox Church
201 Main St N, Markham,

ON (905) 471-5555
St Nedela Macedonian Orthodox Church

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7 (905) 426-5355

St. Nicholas Macedonian Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6 (519) 966-6257

St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W (905) 387-0111

CANADIAN MACEDONIAN PLACE

850 O'Connor Drive, Toronto, Ontario, Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231
E: zcokov@canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@canadianmacedonianplace.com

California Bar & Grill

914 Pape Avenue Toronto, ON M4K 3V2 East York

Canadiana Flowers

Eglinton Square
www.torontoflorist.com (416) 265-6867

The Mechanics Shop

79 Winter Ave (416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive Services

6456 Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1L4
lucasautomotive.ca (416) 284-199

Stari Grad

3862 Bloor St W, Toronto, ON M9B 1K9
starigrad.ca (416) 916-2075

Markland Wood Pharmacy

4335 Bloor St W, Etobicoke, ON M9C 2A5

Old Mill Pastry Mississauga

9385 The West Mall, Etobicoke, ON M9C 1E7
905.232.5246 / 905.232.5675

Royal Meats

3635 Cawthra Rd, Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com (905) 279-3261

“ Thank you... ”

...very much for selecting me as 'Best Denturist' for 17 years, and demonstrating your faith, trust and confidence in me yet again. Always striving to serve you better, we now offer – on the premises – implants and implant-supported dentures to give you the ultimate denture holding power. ”

Victor Minas, DD, FCAD(A)

NOW ACCEPTING NEW PATIENTS

After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

Making a great impression - materials, colour, size, shape, test fittings. Every full or partial denture is crafted by uncompromising professionals.



No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very seriously. Voted by patients as 'best denturist*', he's always looking for better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and technical advancements. And as result, you simply won't leave his clinic until you're 100% satisfied. No wonder thousands of his patients are smiling too.

Full time laboratory technicians



The practice of great denturism involves as much old-world artisanship as it does state-of-the art science. And since no two patients are alike, we build every set of dentures uniquely for the person who wears them.

World-class dentures at your neighbourhood clinic

Building great dentures involves three critical components. One: Use only the best materials. Two: Cutting corners is never an option. Three: It takes wisdom and experience to fit, refine and adjust your dentures until they look and feel as natural as possible. Victor is the designated denturist of many dental surgeons who routinely refer patients to him. Since the dentures are built right on site, you'll never pay a third party markup. Of course, all the teeth on our premium dentures are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we'll give you some beautiful new reasons to smile.

*BASED ON A READERS' POLL BY METROLAND NEWSPAPERS, 1999-2019

FREE denture consultation.

Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.



Janet Patient Co-ordinator

- In-house lab for fast service and patient-direct prices
- All Insurance plans accepted
- Flexible payment options
- Seniors discount
- Same day repairs and relines
- Evenings and weekend appointments available
- Free parking

Janet's specialty is listening with a sympathetic ear. As busy as we get, everyone receives the individual treatment they've come to expect from Victor Minas.

Victor Minas, DD, FCAD (A)
Board Certified Denture Specialist

admin@victorminasdentures.ca

smilecorp.com

(905)
721-2797

117 Kendalwood Rd, Whitby





**The church of St. Clement of Ohrid from Toronto
this year organizes a New Year's Eve!**

Ticket price is \$ 100 and cash bar.

You will be entertained by the widely known

„Balkan Entertainment,,

For reservations and tickets call the church phone

412-421-7451



Црквата св. Климент Охридски оваа година
организира дочек на Новата Година.
Цената на билетот е \$100 и кеш бар.

Ќе ве забавуваат надалеку познатите
„Балкан Ентертејмент,,
За резервации и билети јавете се на црковниот
телефон 412-421-7451





"St Clement of Ohrid" Macedonian Orthodox Cathedral
 "Св. Климент Охридски" – Македонска Православна Црква
 Епархиски Соборен Храм
 76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5 Canada
 Tel: (416) 421-7451; fax (416) 421-0721
www.stclementofohrid.com E-mail: info@stclementofohrid.com
 Fr. Sasho Celeski: (437) 225 – 0962; e-mail: celeskis@gmail.com

Доколку имате прашања во врска со работата на црквната управа побарајте го претседателот, потпретседателот или секретарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црквната служба побарајте го отец Сашо Целески.

Sveti Klimentova Vecher

11 DEKEMVRI, 2021
7:00 PM

Vlez \$40
Sala A

"Sveti Kliment Ohridski" MPC, 76 Overlea Blvd, Toronto Call: (416) 421-7451



Претседателот на Св. Климент Охридски Владе Димитриевски со сопругата Мара. Фотографии од Климентовата вечер 2019



„Македонскиот православен храм „Св. Климент Охридски“ оваа година на 11 декември организира банкет за Климентовата вечер.

Цената на билетот е \$40.

За резервации и повеќе информации јавете се во црквата на телефон: 416-421-7451
СИТЕ СЕ ДОБРЕДОЈДЕНИ!

Митровденски Базар

Во неделата на 7-ми Ноември по црквната служба, Женската Секција при Црквата Св. Климент Охридски од Торонто го одржа традиционалниот Митровденски Базар. Вратите на црквата беа отворени за сите кои сакаа да купат традиционални македонски специјалитети и рачни изработки направени од вредните раце на жените од нашата заедница. Во црквата беа превземени сите Ковид мерки, а присутните се придржуваа на владините ковид препораки.



Претседателката на женската секција од Св. Климент Ирена Караулис, отец Сашо Целески и претседателот Владе Димитриевски



Женската секција во чест на Митровден, организираше успешен Митровденски Базар

Соопштение од Св. Климент Охридски, Торонто

Со олабавување на мерките од страна на Владата на Канада и нашата црква полека почнува да функционира.

Ние знаеме дека годината што помина, и поголем дел од оваа беше тешко за сите, па така и за нашата црква затоа сме им благодарни на сите оние што во изминатив период ја помагаа црквата Св. Климент Охридски.

Свесни сме дека многумина останаа без работа. Нашите банкет сали полека почнуваат да се изнајмуваат, ние секогаш имаме потреба од работници за во кујната и салите. Таквата работа е добредојдена за ученици, студенти, новодојдени во Канада и сите оние што имаат потреба да го надополнат домашниот буџет. Затоа ги замолуваме сите заинтересирани за повеќе информации да се јават во црквата.

(416) 421-7451

Голема победа на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во Македонија

Македонскиот народ ги казни СДСМ и Заев и доведе пред свршен чин ОСТАВКА!



Христијан Мицкоски по победата на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во Македонија одржани на 31 октомври изјави: „Сакам да се обратам до идните градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за „Обнова на Македонија“ - немојте да го разочарате народот.

Засукајте ги ракавите и од утре на работа! Вашите фотелји заменете ги со излегување на терен, работа со граѓаните и носење решенија на нивните проблеми. Заборавете на матни тендери и договори во четири очи. Никогаш не заборавајте од каде доаѓаме!



Заборавете на привилегиите кои ги носи функцијата,

Јас ќе бидам вашиот најдобар пријател, но и најстриот критичар. Овој народ заслужи и мора да види разлика и резултати. Тие луѓе мора да знаат дека стојам зад секој мој збор. Имаме многу работа пред нас и резултати да испорачаме. Не смееме да изневериме. Ова е огромна доверба и мора да знаеме да ја почитуваме. Одиме до конечна победа и нова иднина!

По резултатите од вториот круг на локалните избори и убедливиот пораз на кандидатите на СДСМ, премиерот Зоран Заев „поднесе„ оставка и од премиерската функција и од лидерската во СДСМ. Тоа повлекува и оставка на неговата влада. Во членот 93 од македонскиот Устав пишува дека „...оставката на претседателот на Владата, неговата смрт или трајната спреченост да ја врши функцијата, повлекуваат оставка на Владата...

Владата на која ѝ е изгласана недоверба, која поднела оставка или на која мандатот ѝ престанал поради распуштање на Собранието,

Падна премиерот,
паѓа и владата



останува на должност до изборот на нова Влада“. Формално-правно, премиерот и актуелната влада продолжуваат со работа сè додека шефот на државата не го довери мандатот за состав на Влада на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во Собранието. Потоа, новиот мандатор во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, треба на Собранието да му поднесе програма и да го предложи составот на Владата.

Мицкоски: Владата на Заев е минато

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, по објавувањето на новото парламентарно мнозинство, изјави дека доколку премиерот Заев не ја поднесе најавената оставка, тие ќе поднесат иницијатива за недоверба на Владата.

„Ја очекуваме оставката на Заев, која ја најави. Доколку тоа не се случи, ќе доставиме барање за гласање недоверба на Владата“, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

Тој додаде дека во игра се две опции: „Имаме две опции. Да се окрупни мнозинството и ќе се изгласа недоверба, доколку Заев тактизира со оставката. Другото е да одиме на брзи предвремена избори. Ова е мнозинство со кое се гарантира дека Владата на Заев и СДСМ е минато“, рече Мицкоски.

Мицкоски објави дека има обезбедено ново мнозинство во парламентот со Беса.



Христијан Мицкоски

НОВАТА ЛОКАЛНА ВЛАСТ ВО ШТИП ГО ВРАТИ ИМЕТО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



На конститутивната седница на Советот на Општина Штип, свечена изјава дадоа само советниците на ВМРО-ДПМНЕ и Левица, кои

се мнозинство, а седницата ја напуштија советниците на СДСМ, бидејќи во писмената свечена изјава стоеше Република Македонија, место уставното име Р.С.Македонија, објави државната агенција МИА.

Советниците од СДСМ рекоа дека не треба да се оди против Уставот и побараа правно толкување од службите, но нивното барање беше одбиено, по што тие си заминаа.

Во Штип, ВМРО-ДПМНЕ има 13 советници, СДСМ 9 и Левица 1.



BRIF.MK

Општинските советници ја напуштија седницата на Советот на Општина Штип

Крај на Заевизмот, обезбедено е ново парламентарно мнозинство

На координативна средба политичките партии - ЛЕВИЦА, ВМРО-ДПМНЕ, АЛИЈАНСА, АЛТЕРНАТИВА и БЕСА договорија пад на Владата СДСМ-ДУИ.


Конечно после 20 години ДУИ оди во опозиција!

Со обезбедување на потребното мнозинство во Собранието на Република Македонија, загарантирано е распуштање на Владата преку гласање на недоверба - во случај Зоран Заев да не ја поднесе својата оставка.

Овој договор, во ниеден случај не значи коалицирање, и е со единствена цел - да се урне хибридниот режим на ДУИ и СДСМ.

Левица, и понатаму, односно и на идните парламентарни избори, ќе настапува самостојно како единствен политички претставник на македонската угнетена класа.

За идните избори, и тоа кој и како ќе ги организира, претстојат понатамошни преговори во рамки на новото мнозинство-изјави лидерот на Левица Димитар Апасиев.



Координативна средба на претставници на ЛЕВИЦА, ВМРО-ДПМНЕ, АЛИЈАНСА, АЛТЕРНАТИВА и БЕСА

Мислења на читателите на весникот „Македонија,, за локалните избори во Македонија

Ринка Синаковска, истакната активистка во македонската заедница во Канада:



Ринка Синаковска

-Локалните избори овојпат се одвиваа во рамките на демократските принципи, со притисок на власта во одредени градови и населени места. Но повеќе од очигледно е дека народот овојпат довербата скоро во сите поголеми градови му ја даде на ВМРО ДПМНЕ, тука се Скопје, Велес, Прилеп, Битола, Охрид, Гевгелија, Кавадарци и во многу други населени места. Резултатите од изборите донесоа само по неколку денови ново парламентарно мнозинство пред кое стојат безброј проблеми кои новата власт ќе треба да ги решава. Бог да и е помош на македонскиот народ и Македонија.

Добре Јанковски, патриот и активист, парохијанин на Св. Илија, Мисисага:



Добре Јанковски

Драго ми е што победи опозицијата затоа што веќе беше доста од владата да си поигрува со народот, народот си го кажа своето. Што се однесува до парламентарно мнозинство, ќе видиме што ќе стане идниве денови.

Дано Кочовски лидер на ВМРО-ДПМНЕ Торонто:



Дано Кочовски

-Изборите во Македонија се вршеа прилично стабилно со некои инциденти, како што имаше во Битола насилства од СДСМ, потплатувања, прогонувања на новинари, телевизиски сниматели и др. Но и по сите овие насилства нашиот македонски народ излезе на гласање и им докажавме на СДСМ дека ВМРО-ДПМНЕ е со народот и дека ќе работиме за Македонија и македонските државјани.

Томе Дамчески уредник на радио програмата „Вардарски Бранови,, -Виндзор, Онтарио



Томе Дамчески

Целта сеуште не е постигната, дефинитивно македонската држава е спасена благодарение на сплотеноста на македонскиот народ и присебноста на ВМРО (ДПМНЕ). Со лидерот на таа партија Христијан Мицковски и неговата несебичност, овој состав што го гледаме денеска од овие политичари успеа да формира парламентарно мнозинство, дури и појако од 62 пратеника. Верувам дека следниве денови ќе се рападне и Владата од Зоран Заев и Алија Ахмети. Во парламентот ќе и биде изгласана недоверба наредните неколку денови. Честитки и за партијата ЛЕВИЦА која македонскиот народ ја препозна како најголем фактор за рушење на оваа криминална власт и спас на Република Македонија. Сега сакале давале оставки или не повеќе не е важно.

Нека ни биде честита победата и спасот на нашата татковина Република Македонија (НИКОГАШ СЕВЕРНА).

Магдалена Ивановска медицинско лице, активистка во МПЦ Св. Илија, Мисисага:



Магдалена Ивановска

Верувам како и многу од нас во македонската заедница во Канада со воодушевување ја примивме веста за победата на изборите од страна на ВМРО и нивните коалициони партнери. Како што во моментот не' опфати чувство на фактот дека од една страна нашата матична држава Република Македонија ќе биде спасена од пропаст и разнебитување, така во исто време се почувствува дека тоа нема да биде лесно познавајќи ја штетата што ја нанесе владата во заминување. Не ќе биде лесно Преспанскиот договор со кој се промени името на Република Македонија да се поништи во европските и светските институции... Отстапките што и' се потпишаа на Бугарија во врска со откажување на нашата историја...

Договорите и внесување на албанскиот јазик како официјален во Уставот... Охрабрени сме со досегашните изјави на господиот Мицкоски, идниот премиер на Република Македонија дека новата влада ќе работи на бришење на предавничките договори уште веднаш штом ќе ја превземат власта. Со нетрпение ги чекаме првите чекори на новата влада и им порачуваме дека ќе имаат целосна поддршка од Македонците во иселеништво.

Диме Костов колумнист на весникот „Македонија,, истакнат член во МПЦ Св. Климент Охридски, Торонто:

Победата на Локалните избори од страна на ВМРО-ДПМ-



Диме Костов

НЕ и Коалицијата е сосема очекувана... но со оваа победа не се решаваат горчливите проблеми кои ги донесе претходната власт, како криминалната промена на Уставното име и неуставното воведување на двојазичноста на целата територија... за тоа ќе треба огромна победа на Парламентарните избори кои, највероватно ќе се одржат следната година... победата на Локалните избори е само добар предзнак дека Коалицијата на чело со Мицковски ќе има мнозинство во следниот Парламент и дека тој ќе биде следниот мандатар на идната влада... новото Парламентарно мнозинство кое е најавено е само чекор поблиску за предвремени Парламентарни избори... одлуки со меѓународната заедница и започнување борба со криминалот и корупцијата. Народот мора да стекне доверба дека има и друг начин да се води Македонија. А пак здравје боже на есен 2022 и нови парламентарни избори а јас на тие избори ќе гласам за онаа партија која е подготвена да го заштити моето национално и историско наследство како Македонец и јасно и гласно на секој западен политичар ќе му каже во лице дека Македонија и Македонскиот Народ има право на свој развоен пат и суверенитет. Да живее Република Македонија, Македонскиот народ и сите други националности кои живеат во Македонија.

Томислав Бојаџиевски истакнат патриот од Торонто, член на тесното претседателство на тетовското друштво „Шар Планина,, од Канада:

Голема народна победа на

опозицијата која победа придонесе да се направи ново парламентарно мнозинство. Очекувам да новото парламентарно мнозинство направи нова влада која веднаш ќе почне да работи на стабилизирање на државата. Очекувам притворање на сите што ја доведоа Македонија во потчинета положба, исто така очекувам паметни и издржани



Томислав Бојаџиевски

одлуки со меѓународната заедница и започнување борба со криминалот и корупцијата. Народот мора да стекне доверба дека има и друг начин да се води Македонија. А пак здравје боже на есен 2022 и нови парламентарни избори а јас на тие избори ќе гласам за онаа партија која е подготвена да го заштити моето национално и историско наследство како Македонец и јасно и гласно на секој западен политичар ќе му каже во лице дека Македонија и Македонскиот Народ има право на свој развоен пат и суверенитет. Да живее Република Македонија, Македонскиот народ и сите други националности кои живеат во Македонија.


Босилко Аговски, претседател на македонското патриотско друштво „Мала Преспа,, од Канада:



Босилко Аговски

Честито на ВМРО ДПМНЕ за победата. Новото парламентарно мнозинство е веќе направено, време е да се откорнат сите злосторници и Македонија да тргне напред.

Драгица Димовска уредник на македонската радио патриотска програма „Обединета Македонија,, од Торонто, Канада:



Драгица Димовска

Новото мнозинство под водство на Христијан Мицковски и ВМРО ДПМНЕ во Македонија е патот до предвремени парламентарни избори.

Добро е што и Димитар Апасиев се приклучил тој е еден од најдобрите познавачи на правото во Македонија и меѓународното право. Со ова има надеж. Македонија Вечна!

Мендо Бакаловски поранешен претседател на Организацијата Обединети Македонци:



Мендо Бакаловски

Со овие избори, со големата победа на ВМРО се виде дека надежта го победи теророт и стравот. Македонскиот народ уште еднаш покажа дека Македонија е вечна и вечна ќе биде. Се покажа дека силата сепак е во рацете на македонскиот народ. Останува до нас да се обединиме целосно и така обединети во еден македонски дух да ја браниме Македонија. Со новото парламентарно мнозинство се надевам ќе се дојде до предврени парламентарни избори за целосна победа за спас на Македонија и се' што е македонско.



**St. Nicholas Macedonian Orthodox
Church Community Centre**
**Address: 5225 Howard Ave, Windsor, ON
N9A 6Z6**
Phone: (519) 966-6257



Претседателот на црковната управа во Св. Никола Виндзор,
Менде Талески и отец Емил Атанасов

Минатиот период ни помина исполнет со радост заради неколкуте
Крштевања во нашата Црква. Нашата Црква придоби мали но
истовремено најважни членови. Во Христовата вера влегоа Brynlee, Lili-
ana, Maya, Luke, Maksim, а Emilia со семејството заблагодарија на Бога.
Литургиски го прославивме празникот на Соборот на Македонските
светители и Покровот на Пресвета Богородица.

Овој месец го одбележавме и споменот на преподобната Св. Петка –
Параскева, којашто е многу почитувана во нашиот народ, и некои наши
семејства ја имаат за своја домашна слава.

Со надеж во Божјата помош се надеваме дека сите наши Македонци се
во добро здравје и благосостојба.

Подготвил отец Емил
Атанасов, парохиски
свештеник при МПЦ „Св.
Никола“ во Виндзор



Верници на литургиите во чест на Соборот на Македонските
светители и Покровот на Пресвета Богородица,
и преподобната Св. Петка – Параскева



Октомври месец на крштемки и слави во црквата Св. Никола од Виндзор



Во Христовата вера влегоа Maya, Liliana, Luke, Brynlee, а
Emilia со семејството се заблагодарија на Бога.





**St. Dimitrija Solunski
Macedonian Orthodox
Church, Markham**

**To rent the renovated church hall
contact us:
Tel: (905) 471-5555
201 Main St N, Markham,
ON L3P 1Y4**

**Прослава на патрониот ден на црквата Св.
Димитрија Солунски од Маркам - Митровден**



Големият христијански празник Митровден, посветен на светиот великомаченик Свети Димитрија Солунски, секоја година се празнува на 8 ноември. Светиот великомаченик Димитрија, живеел во Солун, во III век. Бил син на градоначалникот, кој долго време немал деца и по долги молитви, добил син, кого го воспитувал според христијанските верувања. По смртта на татко му, Димитриј бил назначен за градоначалник на Солун. Во тоа време, христијанството не било признаено како државна религија, па царот го советува Димитриј да постапува сурово кон христијаните, но тој ги подучува нив како да се чуваат од паганите. За тоа дознал царот и кога дошол да се увери во вистината, Димитриј воопшто не одрекувал дека е христијанин, туку јавно ја презрел паганската религија на царот, поради што бил затво-

рен. Со него се поврзани многу чуда, особено поврзани со одбраната на Солун од непријателите. Поради тоа, овој светец се смета за заштитник на Солун. Митровденскиот банкет во чест на патрониот ден на убавата македонска православна црква Св. Димитрија Солунски од Маркам се одржа во саботата на 6-ти ноември. По долгата пауза како резултат на пандемијата, годинава мерките олабавија, а со тоа и банкетот беше вистинка прослава со музика, богата вечера, кумство кое продолжува да се пренесува од семејство на семејство. Овогодисни кумови беа Диме и Тања Торнески, а догодина кумството го презедоа Живко и Лича Димитриевски.

Гостите во полната секција од Св. Димитрија Солунски од Маркам.



Диме Малаковски, отец Горан Ристевски и Сојна Мирик



Овогодисни кумови на Митровден беа Диме и Тања Торнески, а догодина кумството го презедоа Живко и Лича Димитриевски.



Кумот Диме го поведе митровденското оро



Митровденска здравица од верни пријатели на црквата Св. Димитрија



Претседателот од Св. Климент Владе Димитриевски заигра во чест на митровденската слава



Новите кумови Лича и Живко (втора и трет од лево) со своите пријатели



Видно расположени гости за Митровден



Женската секција со претседателката Сојна Мирик (петта од лево), одржа и успешен Митровденски Базар

**Sunday, December 12, 2021
from 12:00 pm
St. Dimitrija Solunski Macedonian
Orthodox Church**

Ladies
CHRISTMAS PARTY

**201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555**

ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА ВО МПЦ „СВ. ПРОРОК ИЛИЈА“ ВО МИСИСАГА

Во неделата на 24 октомври 2021 година, во просториите на Македонската православна црква „Свети Пророк Илија“ во градот Мисисага, во Канада беше отворена Библиотека. Организатор на оваа значајна културна манифестација беше Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ кое работи во состав на Катедралната македонска православна црква „Свети Климент Охридски“ во Торонто.



Мисисага е шестиот град по големина во Канада. Тоа е град кој се наоѓа во јужниот дел на Онтарио, на брегот на езерото Онтарио, западно од Торонто. Името градот го добил од индијански збор што значи „место на река“. Градот по бројот на жителите е голем како Скопје, главниот град на Македонија, меѓутоа, често пати го третираат овој град како предградие на Торонто.

Меѓу осумстотините илјади жители на Мисисага, има повеќе од десет илјади Македонци од трите делови на Македонија и од Мала Преспа. Но, за жал, според пописот во 2011 година се пријавиле само 1.255 Македонци. Притоа треба да се нагласи дека покрај старите генерации, во последните дваесетина години во Мисисага се доселија и се доселува голем број млади образовани генерации од Македонија, кои, меѓу другото, отворија неколку македонски училиште во состав на канадскиот образовен систем и други институции и приватни бизниси на територијата на Мисисага кои играат значајна улога во севкупното живеење на овој дел на Канада.

Македонската православна црква „Свети Пророк Илија“ во градот Мисисага, која им служи на Македонците од западниот дел на Торонто има богата историја. Почнувајќи од 1982 година, кога беше купено земјиште од 14-тина хектари кое беше именувано како „Македонски парк“ беше и место за собирање и рекреација на голем број македонски иселе-

архиепископ охридски и македонски господин господин Стефан, а во сослужение на епископот Методиј.

Чинот на отворањето на Библиотеката во Македонската православна црква „Свети Пророк Илија“ се изврши во неделата на 24 октомври. Тогаш, во преполниот храм со верници се одржа неделна Богослужба посветена на македонската светителка Света Злата Мегленска. Потоа во една пригодна просторија на Црквата се одржа чинот на отворањето на културното катче Библиотека.

Акцијата за собирање, поклонување и фор-



Ацо Крстевски, Славе Катин, отец Илија Донев

Славе Катин, како почесен член на Друштвото „Браќа Миладиновци“, а кој подари повеќе негови монографски дела за познати и признати личности во македонското иселеништво. Библиотеката ја отворија претседателот на

„Браќа Миладиновци“ од Торонто, пред неколку недели отворија Библиотека и во црквата „Света Недела“ во Пикеринг, град на источната страна на Торонто. Се очекува и таа Библиотека да биде културно катче за Македонците

Американски Држави на 8 септември 2002 година.

Овој убав македонски храм за кој со право се вели дека е центар за генерациите е и место на различни активности. Во него, особено во летниот период се одржуваат заеднички пикници и други манифестации во просторот пред храмот, во кој се вршат сите обреди за Македонците од тој дел на Онтарио. Отворањето на Библиотеки во македонските православни цркви е значаен културен настан за Македонците, особено за младите генерации кои се трудат и треба да го негуваат и зачуваат македонскиот јазик, литературата, културата, историјата, религијата и сите други македонски вредности донесени од родната Македонија во демократска Канада. Затоа, Македонците во иселеништвото очекуваат отворањето на библиотеки и други асоцијации од културата во македонските цркви и манастири во иселеништвото да биде прифатено и акцијата помогната од различни институции во Република Македонија.



Дел од присутните на отворањето на Библиотеката

мирање на ова културна манифестација беа членовите на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто. На средбата земаа учество потпретседателката на Друштвото Драгица Димовска и членовите: Вера Вржовска-Петревска, која е иницијатор и организатор на овие културни збиднувања, потоа Благлица Дафовска, Невена Ациевска, Весна Карапетрова, фоторепортерот Зоран Карапанчев и авторот на овој текст,

Македонската православна црква „Свети Пророк Илија“ господинот Ацо Крстевски и протаставрофот Илија Донев. Тие од името на Управата и од сите членови на Црквата се заблагодарија за организирањето и отворањето Невена Ациевска, на Библиотеката во духовно-црковниот и националниот дом во Мисисага.

Исто така, членовите на Литературното друштво

од сите делови на Македонија што живеат на тие канадски простори. Инаку, активностите за црквата „Света Недела“ во Пикеринг, чиј претседател е Славе Бунтевски им служи на Македонците во градовите Ајџекс, Вуидби и Ошава, започнаа во март 1993 година. Потоа, на 23 април истата година беше свикано првото генерално собрание на приврзаниците и почитувачите на новата црковна општина. Од повеќето имиња што ги одобрил народот, со ждрепка архимандритот Никодим Царкњас го извлече ливчето со името на света Недела.

Македонската православна општина „Света Недела“ во Пикеринг во која е насликан олтарот и другите делови беше осветена од поглаварот на МПЦ архиепископот Стефан, во сослужение на голем број македонски свештеници од Канада и Соединетите



Пишува: СЛАВЕ КАТИН



Ацо Крстевски, прота Илија Донев, Славе Бунтевски и Славе Катин

Промоција на книгата „Моето Брајчино, моите корени, мојата Преспа,, од Братичанката Вера Вржовска Петревска



Вера Вржовска Петревска



Драгица Димовска го прима признанието за „Браќа Миладиновци,, од Ацо Крстевски

Промоцијата на книгата „ Моето Брајчино, моите корени, мојата Преспа,, се одржа на 10 октомври 2021 година во просториите на македонската православна црква Св. Илија од Мисисага, каде што подоцна беше отворена и библиотека на иницијатива на литературното друштво „Браќа Миладиновци,, кое работи како секција во македонската православна црква Св. Климент Охридски во Торонто.

За најновото дело во кое е прераскажан животниот пат на Петревска, но и за значењето на пишуваниот збор во насока на зачувување на македонскиот литературен јазик, култура и традиции говорее: претседателот на црковниот одбор од Св. Илија Мисисага, Ацо Крстевски,

свештеникот протаставрофор Илија Донеv, како и рецензентите Симона Ковалаковска, Драгица Димовска и Зоран Крапанчев. Тие споделија моменти од создавањето на книгата и инспирациите од Брајчино кои цел свој живот ги носи како белези на душата авторката Петревска. Семејството, сестрите, местата и манастирите се нејзина водилка.

Во својот говор претседателот од МПЦ Св. Илија Ацо Крстевски се осврна и на празникот 11-ти октомври, денот на востанието на македонскиот народ во борбата за ослободување од фашизмот за време на Втората Светска Војна. Од друга страна пак отец Илија Донеv пред благословот на празничниот ручек што го

подготви женската секција од Св. Илија повика на грижа и разум за македонскиот јазик и зачување на нашата пишана историја, апел што треба да го слушнат и актуелните власти во Македонија. На литературното друштво „Браќа Миладиновци,, домаќинот црквата Св. Илија му врачи благодарница за извонредна соработка и несебично помагање. Присутните на промоцијата имаа можност да слушнат и поетска творба од младата ученичка и членка на „Браќа Миладиновци од црквата Св. Климент Охридски од Торонто Стефани Костов, инспирирана од љубовта кон Македонија. Програмата ја водеше Весна Трјаковска.



Весна Трјаковска



Отец Илија Донеv



Ацо Крстевски



Симона Ковалаковска



Стефани Костов



Зоран Крапанчев



Драгица Димовска



Владе и Тодорка Мачковски, зет и сестра на писателката Вера која им посвети голем дел од нејзината книга за Брајчино



Писателката Вера со членови на управата од Св. Илија и друштвото „Браќа Миладиновци,,



JAMES SAUNDERS

1923 - 2021



Peacefully on Tuesday, October 12, 2021, James Saunders passed away at the age of 98. He was the beloved husband of 75 years to his late wife Dorothy and will be forever missed by his children, Carol (Chris), Paul (Teresa), and Sophie (Lou). "Dedo Jimmy" was an adored and devoted grandfather to Jamie (Susie), Elaine (Jason), Sasha (Ross), Christopher, Jason, and Paul, and much loved by his great-grandchildren Christopher, Sophia, Andrew, and Christian. James was born in the village of Zhelevo in Aegean Macedonia in 1923, the eldest of three.

At the age of 13, he immigrated to Canada with his mother Sophia, brother Chris, and sister Sally to join their father

Spero in Toronto. A pioneer in protecting Macedonian culture and human rights, James was considered a founding father of the United Macedonians of Canada, an organization that has been central to the development of Canada's Macedonian community. Alongside his father, James played a leading role in bringing the Macedonian Orthodox Church to Canada, resulting in the establishment of St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral in 1962. In his personal life, James was an avid reader, keen historian, and passionate hockey fan. Forever in the hearts of many, he leaves an inspiring legacy for his family, friends, and community.

Отиде ли нашата гордост по Ѓаволите?



Пишува Танас Јовановски

Во нашето Торонто и воопшто во македонската дијаспора последната четвртина од минатиот век и десетпетнаесет години од овој век односно од доаѓањето на власт на СДСМ предводена од претходно аболициран лопов и квослинг со име Зоран Заев протестиравме со маса луѓе пред грчките и бугарските дипломатски претставништва барајќи човечки и национални права за нашиот народ во Грција и Бугарија односно во Егејска и Пиринска Македонија. Иако не стигнавме далеку со протестите, бевме горди со тоа што и овде, во дијаспората правиме напори за подобрување на човечките права на нашиот народ под окупација од Грција и Бугарија ако обединувањето беше и е

невозможно во догледно време. Што се случи потоа?

Во Нивици, село на брегот на Преспанското Езеро, под окупација на Грција од 1913 година, беше потпишан Преспански договор со кој Македонија капитулираше – се откажа од се' што е македонско, од македонското малцинство во Грција, од античката историја на Македонија... отиде до таму да се откаже дури и од своето библиско име Македонија. Со тој капитулантски договор Македонија прифати да ги преименува дури и македонските национални институции, патишта, стадиони... Даде ли некаков отпор нашиот народ на ваквото предавство? Не би рекол. Исклучок е референдумот со кој нашиот народ јасно и гласно даде до знаење дека со промената на името не се согласува. Сепак, на задна врата во Собранието на Македонија беше изгласано прифаќањето на новото име Северна Македонија. Како така? Еве како. На парламентарните избори наместо да го наградат премиерот Никола Груевски со уште еден мандат, македонските избирачи му дадоа мандат на еден мангуп, шарлатан, квислинг да ги води. Така, народната вели дека ако тргнеш по мувата

ќе те однесе на гомното! Така и се случи. Од озбиљна држава Македонија, нашата татковина стана земја за потсмев. Од земја која чекореше напред, стана земја која се сврсти во врвот на корупцијата, земја каде не владее правдата туку пријателството, земја со политички затвореници, земја со слобода на говор но пази што зборуваш или пишуваш... Но не е се' изгубено! Конечно МАНУ ја раководи човек – патриот и институцијата доби гласност во овие трауматични времиња за нашата земја и нација. Се вика Љупчо Коцарев, кој во своето обраќање по повод 54 годишнината на Академијата громогласно порача: Ако ја изгубиме нацијата не ни треба европска интеграција! Ако пак ја изгубиме македонската држава, нема да постои државен ентитет да се интегрира во ЕУ. Време беше македонската Академија да го заземе своето место во научна борба во одбрана на нашата татковина. Но тоа не е доволно.

Македонија е на 111 место по корупција во светот од вкупно 180 земји, тоа го тврди "Транспаренс интернационал", а го подржува и Стејт Депарментот што е за пет места подолу од претходната година. "На почетокот се крадеше со лажиче, потоа

започна да се краде со лопати, за да се стигне до крадење со булдожери", рече Петар Гошев во интервју за ДВ по повод 30-годишнината од осамостојувањето на земјата.

Петар Гошев не открива ништо ново. И врапците знаат за високиот степен на корупција, знаат и за постоечките закони за корупција но исто така знаат дека нема кои да ги спроведе. Оние кои треба да ги спроведат се најголемите корупционери во Македонија. Ако некој со години работел и штедел за да купи еден едноособен стан во Скопје ќе биде испрашувач од "надлежните" од каде се парите, но ако купи вили на Егејот или Јадранот – ниту лук јадел ниту на лук мирисал.

Во горниот текст скокам како скакулците во житото (Алек Џигеров) со намера да помогнам да си ја повратиме гордоста, да си го повратиме она што ни го зедеа, она што го продадоа, а тоа единствено може да го стори обединета нација, обединет народ. Гордоста е нешто што се гради, а потоа и негува. Ние имаме на што да се гордееме! Нажалост предавниците од власта направија да имаме и од што да се сраммиме!

Финанасиска помош за семејствата и ослободување на уставобранителите



Претседателот на Светскиот Македонски конгрес од Канада Боне Темелков (Боби) деновиве апелираше до сите Македонци од светот до нова година да соберат најмалку €20.000 евра за фамилиите на уставобранителите или како што рече (или сам ќе ги исплатам)!


-Ги поканувам сите ново избрани градоначалници/општини од опозицијата кои убедливо победија на овие локални избори да соберат исто толу колу што ние од дијаспората ќе собереме и ги подариме на фамилиите од Уставобранителите или да НАЈДАТ начин Уставобранителите да се бранат од СЛОБОДА! Нека пишат дали го прифаќаат предизвикот?-запраша Боби

Темелков на социјалната мрежа Фејзбук. Тој го коментираше и чинот на давање оставка на Заев.

-Заев на Македонска Телевизија во живо си поднесе оставка !!! Не можам да поверувам ќе видиме до утре дали Зоран се сложува со Оставката ?????? Не верувам дека сме толку среќни..... Оттогаш поминаа многу утра но дали и ќе се обвистини ширум светот најавената оставка на Заев-ќе покажат деновите пред нас...

Претседателот на Светскиот Македонски конгрес и докажан Македонски патриот Темелков се обрати до сите партии со зборовите:-Пред народот да го даде својот глас, за следните парламентарни избори сите партии да излезат со јавен став за (северна). Треба јасно и гласно да објават дали за нив (северна) е завршена работа или ќе се борат со сите внатрешни и надворешни правни алатки да го вратат украденото уставно име Република Македонија на Македонскиот Народ!





Интервју со Славе Бунтески, претседател на управата во Македонската православна црква Св. Недела од Ејџекс

-Изборите во Македонија се голема надеж за поубава иднина на нашата татковина и ветер во грбот за нас Македонците во Канада

Македонија:

Како ги коментарите изборните резултати од последните локални избори во Македонија?

Славе :

Со големо задоволство им честитам на ВМРО ДПМ-НЕ за изборната победа во најголемиот број македонски градови и села, победа која беше очекувана и која дојде како резултат на огромното незадоволство кај македонскиот народ и граѓаните во Македонија по сите неправди нанесени врз нашата држава, кон сите предавства и продажби, корупции, лаги и омаловажувања.

За нас Македонците во Канада и за мене лично надежта се враќа, зашто како Македонци сме тесно поврзани со матицата, духовно, пред сè, но и на сите други полиња. Новите промени, со нови луѓе, со чисти истории, се нова страница за Македонија.

Македонија:

Како гледате на животот и развојот на македонската заедница во Канада?

Славе:

Искрено мислам дека треба да сме многу попрогресивни, поиницијативни, посплотени, имаме потенцијал, имаме можност и за обединување ако сите се собираме, мислам на раководствата на црквите, организациите и друштвата, заедно да ги решаваме проблемите, со заеднички сили и идеји да напредуваме.

Крајот на пандемијата е на повидок и нема дилеми дека можеме да продолжиме и сите сме уморени од речиси никакви случувања но и одморени за да се организираме за подобро утре пред сè на нашите млади генерации.

Македонија:

Ги спомнавте младите, факт е дека генерациите се менуваат, како гледате на младите Македонци и нивната вклученост во македонската заедница...

Славе:

Јас како татко на млад човек, но и како претседател веќе 5 години во црквата Св. Недела одговорно тврдам дека можам да се изнајдат начини како младите да се вратат кон црквата, но и кон живењето во заедницата, ние сме должни да им го овозможиме тоа.

Нашите храмови се духовни, но покрај духовното многу е важно е културното, општествено живење и другарување. Младите се вљубеници во спортови, нивното дружење може да биде насочено кон организирање на заеднички следења на натпревари, на активности кои ќе ги привлечат и задржат во Македонската заедница.

Македонија:

Дали вие како црква и раководство имате некои конкретни идеји?

Славе:

Ние како црква Св. Недела имаме можност едно од најубавите и најпрости места во околината да го претвориме во рекреационен парк, со поставување на 10-тина газиба, со простор наменет за игри на децата да одржуваме вечеринки и да се собираме, да им овозможиме на младите да имаат нешто повеќе од духовен храм за следење на религиозни содржини.

Свесни сме дека тоа може да се направи, да заживее и да ни се вратат младите. Ние возрасните имаме свои содржини, преку редовните банкети и пензионерски организации, начини на забава и дружење, но секогаш можеме многу повеќе да направиме и да помогнеме.



Славе Бунтески, претседател на управниот одбор во црквата Св. Недела во Ејџекс

Македонија:

Велите дека можеме да помогнеме, на што конкретно мислите?

Славе:

Црквата Св. Недела својот кредит кон банката од 1 милион и 300 илјади долари го исплати во најголем дел. Од февруари ни отануваат 70 000 илјади долг. Јас многу пати кажувам ако само 30 000 илјади од Македонците што живеат овде дадат по 2 долара долгот ќе биде отплатен. Можеби треба да размислуваме на таков начин за да успееме, бидејќи црквата е заеднички дом.

Ги поканувам сега сите Македонци кои сакаат да помогнат, да купат икони, имаме 11 мали икони по 3000 долари и 2 по 12000, и една 7000 да купат, кој сака може да подари и со тоа да ја по-

могне црквата.

За сите понатамошни информации можете да не контактирате секојдневно во црквата Св. Недела.

Македонија: Господине Бунтески за крај на овој разговор што ќе ни порачате нам како медиуми во Канада, со цел за поуспешно работење во служба на Македонците?

Славе:

На македонските медиуми им благодарам за соработката и порачувам да ја продолжите вашата мисија, да бидете поинформативни со акцент речиси 100 посто на македонската заедница во Канада, затоа што ние живееме на овие простори и од голем интерес е секоја информација, за сплотување и заедничко делување.

Ви благодарам многу!



You are invited to a Christmas Party

Eat Drink and Be Merry

Sunday, December 5, 2021 from 12:pm

Tickets: \$30

Live music: Sonja&Oliver Band

St. Nedela Macedonian Orthodox Church

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7

Phone:

(905) 426-5355


ОСТЕОПОРОЗА



Dr. Valentina Peeva
MD, MSc, FRCPC
Associate Professor
Internal Medicine Specialist



ШТО Е ОСТЕОПОРОЗА?



Остеопорозата е заболување што се карактеризира со намалена маса и густина на коските, кое води до нарушување на нивната градба, а со тоа и до нивна зголемена кршливост. Коската е живо ткиво кое постојано се менува, се гради и се разградува. Остеопороза се појавува кога брзината на разградба на старото коскено ткиво е поголема отколку брзината со која тоа се обновува. Според причините заради кои настанува, истата се дели на: примарна и секундарна. Примарната остеопороза настанува со стареењето поради намалувањето на естрогените хормони кај жените и андрогените хормони кај мажите што води до поголемо разградување отколку создавање на коските. Секундарната остеопороза е резултат на други заболувања (ендокрини, бубрежни, гастроинтестинални) или пак резултат на примена на одредени лекови во нивниот третман (терапија со: кортикостероиди, тироидни хормони, антиконвулзиви итн).

РИЗИК ФАКТОР



Постојат разни ризик фактори кои водат до појава на остеопорозата. Дел од нив се генетски, но дел се директно или индиректно определни од навиките и начинот на живеење. Овде ќе ги напоменам најчестите ризик факто-

ри за остеопороза:

- Полот – остеопорозата е позастапена кај жените, особено по педесеттата година
- Возраста – со стареењето ризикот од остеопороза се зголемува
- Раса – луѓето со Азијско потекло имаат поголем ризик за остеопороза
- Ниска телесна маса - низок BMI (body mass index)
- Семејна историја на остеопороза – доколку некој од родителите имал остеопороза, ризикот се зголемува
- Родител кој имал скршен колк
- Пушење
- Прекумерно консумирање алкохол
- Неактивен начин на живот
- Долгорочен дефицит на витамин Д и калциум во исхраната

ДИЈАГНОЗА

Остеопорозата е заболување познато како “тивок крадец”, бидејќи може да оди со години недијагностицирана, се додека не дојде до кршење на коската, кога веќе болеста е во напреднат стадиум. Затоа раната дијагноза на остеопорозата е есенцијална за превенирање на истата, а со тоа и на ризикот од скршеници (фрактури). Алгоритмот за дијагноза на остеопорозата опфаќа:

- Физикален преглед
 - Лабораториски испитувања: серумски и јонизиран калциум, фосфор и витамин Д
 - Рентген снимање и
 - DEXA (dual-energy X-ray) – дензиметрија
- Светската Здравствена Организација (СЗО) има потврдено дека DEXA е златен стандард за дијагноза на остеопорозата. Тоа е безбеден, безболан тест, кој покажува дали коската има остеопороза преку детектирање на нејзината густина и со тоа помага да се предвиди ризи-

кот од можна фрактура. Овој метод е единствен заради својата прецизност и постојаност, што покрај дијагнозата, овозможува и следење на резултатите од лекувањето. Технологијата која се користи во DEXA е позната како коскена дензиметрија.

Кој треба да се тестира со DEXA?

- Сите лица постари од 65 години
- Постменопаузални жени и мажи на возраст од 50-64 со следните ризик фактори:



- фрактури на коски на возраст после 40 та година

- фрактури на пршлените или ниска коскена маса утврдена на рентген снимка
- родител со скршен колк
- зголемен внес на алкохол
- внесување на никотин

Како работи DEXA?

Дензимометарот користи детектор кој ја мери трансмисијата на мала количина рентгенски зраци низ коската. Количината на зраци кои минуваат низ коската се мери и произведува слика, која покажува колку густа е коската.

Како се читаат резултатите од DEXA?

DEXA резултатите се интерпретираат со T-score и Z-score.

T-score ги споредува резултатите на испитаникот со резултатите на просечен млад 30 годишен човек. T-score ја опишува густината на коската (вообичаено на 'рбетниот столб и колкот) и кажува колку силна е коската споредно со горенаведениот просек. Тој се дефинира во единици-стандардни де-

вијации (SD). Овие SD единици ни кажуваат колку резултатот на пациентот се разликува од резултатот на она што се зема како нормала за млада, здрава индивидуа. Вредностите под нормалата секогаш се претставуваат со знакот минус (-). T-score со вредност -1 до -2.5 SD покажува дека постои мала коскена маса, а ако вредноста е повеќе од -2.5 SD покажува дека постои остеопороза.

Z-score ја споредува густината на коската на испитаникот, со густината на коската на просечна индивидуа од истиот пол и со истата возраст. Низок Z-score (под -2.0) е предупредувачки знак дека испитаникот има помала коскена маса отколку што би се

очекувало за соодветната возраст.



ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НА ОСТЕОПОРОЗАТА

Остеопорозата се нарекува уште и - детска



болест со геријатриски последици. Тоа подразбира дека градењето на здрави коски во детскиот и адолесцентниот период ќе обезбедат здрави коски во староста. Правилната исхрана и физичката активност се факторите

кои се во наши раце и доколку ги приемнуваме во животот ќе имаме здрави коски.

• Исхрана

Доволниот внес на протеини и калциум преку исхраната е нешто што позитивно влијае во превенцијата на остеопорозата. Редовно консумирање на зеленчук, овошје и полнозрнести житарки се неопходни за здрави коски. Тие се одличен извор на магнезиум, калиум, витамините Ц, К и А – секој од нив со своја значајна улога во одржувањето на здравјето на коските. Калциумот најдобро е да се внесе по природен пат со продукти како: млеко и млечни обезмастени производи, зеленчук, риби, лосос, сардини, соја, грав, кромид, лук, зелка, карфиол, магдонос и разновидно овошје.

Витаминот Д има клучна улога за коските, бидејќи ја подобрува апсорпцијата на калциум во телото. Покрај ова, витаминот Д директно влијае врз здравјето на коските. Дневните потреби од витамин Д може да се обезбедат преку исхраната со внес на-

јајце и риби. Редовната умерена изложеност на сонце е неопходна за обезбедување на доволни количини на витамин Д.

- Физичка активност

Физичката активност во младоста, но и во тек на целиот живот како што се: пешачење, трчање, скијање, јога, пилатес, фитнес и други се многу важни за здрави коски.

Комбинирањето на

умерени кардио вежби, вежби со тежина и вежби кои бараат рамнотежа, води кон најдобри резултати. Вежбите со тежина се погодни за 'рбетот и рацете, додека вежбите како: пешачење, трчање, скијање или танцување допринесуваат за зајакнување на коските во нозете, колковите и долниот дел на 'рбетот. Во превентивните мерки ќе ги напоменам и откажување од штетните навики како: пушење и консумирање алкохол. Доколку и покрај горе споменатите превентивни мерки остеопорозата се појави, лекувањето предвидува:

- Суплементи на калциум од 1500 мг дневно
- Суплементи на витамин Д во доза, која зависи од тоа колкаво е нивото на витамин Д во крвта. Препорачани дози се 1000 ИЕ дневно, но во консултација со лекар и при ниско ниво на витаминот Д во крвта, се препишуваат поголеми дози. Во случаи на напредната фаза од болеста во консултација со лекар се препишуваат лекари т.н. бифосфонати кои делуваат директно на коскената структура намалувајќи ја коскената загуба. Во заклучок остеопорозата станува голем општествено-здравствен проблем, кој засега над 200 милиони луѓе во светот. Продолжувањето на животниот век го зголемува бројот на возрасните луѓе кои што се најголемата ризична група за да добијат остеопороза и затоа се советуваат да ги применуваат горенаведените превентивни мерки колку што е можно порано во својот живот.



Macedonian Cooking with Sue Eastwood



Macedonian Cooking and Culture

Dear Readers,
 We are presenting our talented Macedonian cook Sue Eastwood who is known by the Macedonian community and worldwide for her cooking. She is popular on Facebook, and has her own group called "Macedonian Cooking and Culture" that currently has almost 29 thousand members. You can also see her amazing creations and find out more about her in the newspapers monthly issue.
 We are glad to see the Macedonian traditional culinary continued and shared to the world.

Macedonian Zelnik

This month, I am dedicating the entire article to the Macedonian zelnik. I have seen so many versions of what people call, "zelnik", but I revert to and covet zelnik the way my mom and my baba's, aunts and great baba's made and called "zelnik". Back to when they had time to it properly, with care and love to create a flakey layered pie that was delicate and savory.

I don't often make zelnik, but when I do, it is always the old fashioned way.

Zelnik is a type of pie comprised of layering pastry called phyllo and filling the layered sheets with your preference. Phyllo is a skill that is acquired by lots of practise. The sheets are paper thin. Nowadays, you can buy them machine made and frozen.

The skill of making your own phyllo by hand is becoming a lost art, and so every now and again, I set aside some time to refresh my knowledge. People in the Balkans have been making phyllo for hundreds of years. Zelnik is specific to Macedonia. Other cultures have their own names and methods for creating similar dishes, but this is a method from Macedonia and even more specifically, from the area in and around Bitola, where my mom and dad's family's are from.

Making zelnik is an event. It's not fast food. It is about getting in touch with our cultural roots and keeping a tradition going. You have got to love the process and be in the mood. Most importantly, you have got to set aside some time for it. Because zelnik can not be rushed.

A great zelnik needs time to rest at each stage, to properly proof and be easy to work with. If you are new to zelnik making ... less flour is better because you can't undo it if you put too much in. My recipe calls for 3 cups, but don't go there right away. Go to 2 cups and add a little at a time until the dough no longer is sticking to your hands. No more is needed. As the saying goes- less is more. You want to end up with a soft and pliable dough that you knead easily until it is smooth. Then you are almost guaranteed to have a wonderful pastry.

So clear your calendar for a day. Put some music on, pour a glass of wine and tie up your apron. My detailed recipe is in the comments.

Detailed recipe for Bitolski style zelnik:

Dough recipe:

1/2 tsp salt

3 cups flour

1 cup warm water

3 tbsp vegetable oil

Yeast :

1/2 cup warm water

1/2 tsp dry active yeast

1/2 tsp sugar

Butter and oil liquid mixture to sprinkle layers

Method:

Prepare your yeast by adding the yeast and sugar to the warm water. Let it froth.

Yeast is ready after about ten minutes, it should look frothy. Add your yeast to the other wet ingredients and then all the wet together with the dry, mix and then knead.

Filling : you can make any filling you like but I made the



Sue Eastwood

will be on the bottom and larger than the rest, as this will later be folded up over the top edge and fluted. The rest of the pieces of dough should be the size of your greased pizza pan (tepsia)

6) The first disk (the one that has three) goes into the pan and is drizzled and then the next one is also stretched and placed on top and drizzled. And repeat but do not drizzle the third layer. Now add all of your filling. You decide. Meat, cheese, spinach, cabbage or any combo. Then cover the filling with the next stretched disk, drizzle and the next two in the same way, drizzling in between. The top sheet is also drizzled and adorned with sesame seeds if you wish. Get creative with the sheer placement as it is considered nice to have folds in it.

spinach and cheese. You will need to chop up spinach and gently wilt it in a pan and then add equal parts ricotta and feta (belo sirenje) and an egg. Check for salt to taste.

1) Once you have kneaded and rolled out your dough (about ten minutes of kneading, dough should be smooth) you will need to separate the smooth dough into 13 equal balls.

2) Let them sit for 30 min.


3) Each one of these you will flatten and roll into dinner plate sizes. Let them rest ten minutes.

4) The first one you will drizzle with butter and oil mixture and place the second flattened dough on top. Drizzle

again. Place third piece. Set aside. Take another flattened piece of dough and drizzle with oil and butter mixture and place another piece of flattened dough on it. So this time there is only two instead of the three. Do all the rest of the pieces of flattened dough this way, two instead of three and no drizzle on the second piece. You will end up with 6 dinner plate size disks and you will let them sit for 30 min. I cover mine with cling wrap to not to harden.

5) These will be the layers you will gently roll and stretch out to fit larger than your pan, the first pile that had three disks

7) Bake at 375 degree Fahrenheit for about thirty minutes or until the pastry is golden on top and bottom.





AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD
<http://www.vacdev.com>

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski



Join the VAC Dev Team!

An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во авио металската индустрија, лимарија, машинство и инженерство, планирање и други можности

VAC Developments Ltd careers

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time



**CONTACT US FOR
MORE INFORMATION**

2270 Bristol Circle
Oakville, Ontario
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856
E-mail: contact@vacdev.com



ДВЕ ДЕЦЕНИИ ПОСВЕТЕНОСТ НА ЦРКОВНИТЕ НАБОТИ (Трифко Георгиевски црковен служител на МПЦ Св.Илија, Мисисага)

Уште со своето доаѓање во Канада, Трифко Георгиевски ќе се придружи во редовите на македонската заедница во градот Мисисага. Религијата некако успева да го привлечи неговото внимание, како да беше господов заповед, или човек како човек верува во надприродните работи, и на оние појави кои не се доволно објаснети или прочуени. Па сепак, религиозните верувања имаат некакво влијание во животот на поединци. Помалку или повеќе ние сакаме да го задоволиме куриозитетот и да веруваме на се она што постои и она што не го гледаме а го чувствуваме. Таква е човечката тенденција да верува во надприродното на она што е невидливо ама постои, веруваме во постоечките сили кои управуваат со постоечкото човечко живеење, на крај се покажа дека човекот не е можан да ги смири или да ги победи овие повисоки сили од него, напротив тој станува молитвеник, го моли бога, бара спас или утеха. Како верници, ние како луѓе, кои верува е во нашата религија, за правично сметаме дека тоа значи придржување кон вистината, и така правиме избор помеѓу вистината и невивистината за крај да ја прифатиме вистината. Исто имаме избор помеѓу доброто и злото оти тие одат заедно, можеби затоа овде немаме свој избор, од двете доаѓа само едно по нечие одоубување.

Сите ние кои доаѓаме во други земји, најпрво, како закрила ги бараме нашите цркви, дали сме верници или не, сепак ќе ја прифатиме црквата оти таа е душегрижничка, и оти само таа не води кон светлиот пат до нашиот живот.

Така и Трифко Георгиевски како прво ќе ја прифати црквата заедница на македонците во градот Мисисага. Неговата духовна посветеност ќе трае повеќе од дваесет години, дали ќе го гледаме како ги пали кандилата во црквата, или ќе чита житија од светите Апостоли, или ќе му помага на свештеникот Илија Донев за време кога се одржува златоусна литургија, тој секоја недела е тука, како и во некои специфични денови сред неделата. Со него црковните богослужби во црквата Св.Илија во Мисисага започнуваат и со него завршуваат.

Се оди според предвиденото, хорот е тука, се припрема литургијата, кандилата запалени и лустерот со неколку стотици светилки, "голем е и преубав, го осветлува дури и небото а ги стоплува и облагородува срцата на верниците", ќе рече чичко Трифко, така го викаат другите.

Должноста на чичко Трифко е да го припреми лепчето за осветување, да приготви се што е потребно за Отецот да ја одржи светата богослужба, а исто тој му помага на свештеникот кога се дава

причесна. Значи тој е човек многу потребен, без кој не може да се одржи богослужение. Тој е доста почитуван и респектиран во заедницата, ќе слушнете многу пофалби упатени до него, оти во неговото срце има само добрина и доволно светлина за да го осветли целиот свет. Трифко е познат и со својата кроткост, со смирен карактер, сензибилен и набожен човек, со добра душа и големо срце. Неговата добродушност го прави единствен, уникатен и поразличен од другите, и затоа по некојпат ќе слушнете некој да рече: "овој доброволен човек многу напорен со милост, чесно и одговорно си ја извршува својата црковна работа, па дури и најнеочекуваните работи ги прифаќа како обични". Таков е Трифко, служителот во црквата Св.Илија во Мисисага, толку години посветен кон црковните обврски, се забожил, целосно му се посветил на Бога и на народот. "Ако имаш ум, ако имаш срце и добра душа, и ако веруваш во Бога, и Бог ќе биде секогаш со тебе, оти Бог ги препознава добрите дела", таа е определбата на Трифко, негова формулација со што ги привлекува верниците, и така за време на црковната служба духовно ги напојува нивните души. Кога пред утринската служба широко ги отвора црковните порти, Трифко, овој голем молитвеник, со тоа им ги отвора срцата и душите на присутните за да се смират и наполнат со спиритуално осознавање и божествена чистота.

Трифко со црковната дејност започнал да се бави некаде пред 1979 година и уверливо и чесно си ја извршува до ден денес. Некои дури го нарекуваат човекот со "благословените раце", оти со рацете се преместува кој знае по колку пати за време на црковната служба, со раце ја носи кандилницата, ги пали дванаесетте кандила, со раце ја сечи нафората, се минува низ неговите раце, господ му ги благословил неговите раце во кои блеска толку светлина што може да ја смири секоја душа. Ете таков е Трифко Георгиевски во сите форми, единствениот црковен служител што го има МПЦ Св. Пророк Илија во Мисисага.

Трифко својата жална одисеја исполнета со разни перипетији ја започнува уште во раните години на 15 годишна возраст. Тој на 25 март 1948 година се наоѓа во редовите на децата бегалци, напуштајќи го родното место селото Ошчима, Леринско, егејска Македонија, започнува едно неизвесно па-



Трифко
Георгиевски

тешествие кое ќе го води во непозната земја, ова младо момче ниту во бајките не сонувало. Како прва негова дестинација ќе му биде Пландшта, близу Вршац, потоа Бела Црква, па Булнес близу Сомбор, Гаково па Панчево. Сигурно дека животот на Трифко поминат во неколку домови за згрижување низ Србија не бил многу сјаен, далеку од родното место, без родители и без познаници. И така ќе биде се до ноември 1949 година, кога во тоа време ДАГ (Демократската армија на Грција) и со тоа и КПГ (комунистичката партија на Грција), се тотално поразени, а пак, Трифко како трајно живеалиште го избира градот Скопје на Р.Македонија, каде дечката имагинација ќе отвори нови хоризонти за него, тука, небото, звездите и се она што сонцето го осветлува ќе бидат негови, оваа ќе биде и негова вечна татковина за што ќе вреди да се жртвува животот.

Во Скопје главниот град на тогашна Р.Македонија ќе работи од 1956 до 1970 год. Во Автокаросерија "11 Октомври" фабрика за автобуси. За сето ова време тој се истакнал како мошне примарен и трудољубив работник за што добива одликување со указ од претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во кое се вели: "Георгиевски Ване Трифко, е одликуван со орден на трудот со сребрен венец, за заслуга и за постигнатите резултати во работата од значење за напредокот на земјата. Орденот е издаден од канцеларијата на шефот за ордени во Белград, а во име на претседателот на бившата СФРЈ. Во фабриката "11 Октомври", за извесно време работи како високо квалификуван автолакер за покасно да биде унапредуван на должноста шеф на фарбарското

оделение. Добрите манири и позитивните особини што ги стекнал во времето кога живеел во тогашната Република Македонија, Трифко ги пренесол преку океанските води, поточно во Канада, за да послужат како корисен пример за идните генерации. Не е скришно ако речеме дека Трифко ужива репутација за неговите апсолутни вредности и човечки особини во општеството каде што тој живеел и живее. И неговите сограѓани како и станарите од 40-сетина стана во неговото живеалиште, заедно со куќниот совет на улицата "Владимир Комаров", Скопје имаат само пофални зборови. Трифко се разликувал со многу особености од другите, можеби трпеливоста и издржливоста е негова најголем а одлика, тој е човек кој немал конфликти со никој и за ништо, таков е познат кај своите состанари и меѓу оние што го познаваат како харизматичен човек кој дава хумана помош на луѓе што им е потребна и секогаш готов да помогне некому со се што може. Тоа го потврдува и претседателот на куќниот совет каде што тој живее.

Ако разговарате со чичко Трифко за македонските случувања, или воопшто за македонското битисување, или пак



Трифко Георгиевски и отец Илија
Донев

за неговото патешествие, ќе откриете колку тој го познава светот. На преден ред ја става Македонија, тој ја чувствува како своја татковина, со гордост, простум и исправено ќе ви рече дека: "Јас сум чистокрвен и горд Македонец, и голем македонски патриот и достоинствен кон својата земја и народ". Јас сум од фамилија кои го жртвувале својот живот за Македонија, а јас во себе го носам борбениот дух на вмровскиот револуционерски жар што вечно ќе тлее во мојата душа, искрен и достоин на тие принципи, таков ќе останам за целиот мој живот". По заминувањето на Трифко од родното гнездо, неговите

родители останаа во Егејска Македонија, токму во виорот на грчката граѓанска војна. Во 1945 година била формирана македонската воена организација, народно-ослободителен фронт (НОФ). Покасно НОФ кој броеше 15 илјади етнички македонци се приклучува кон (ДАГ) Демократска Армија на Грција и кон Комунистичката Партија на Грција (КПГ). Кои добиле лажни ветувања дека во нивните рамки заедно ќе се борат и за ослободување на Македонија и за добивање на своите национални права. Во едно време ДАГ издал посебен акт за признавање на малцинствата во Грција а со тоа и македонските, тоа беше чекор за македонците да ги афирмираат своите етно-културни вредности. Со поразот на КПГ и ДАГ, од страна на монархистичката привремена влада на Грција заедно со помош на САД и Велика Британија и ставиле крај на граѓанската војна а со тоа и патриотските заложби и надежи на македонците од егејскиот дел за своите национални права, но тие сепак остануваат достоинствени на својот подвиг.

Трифко има на што да се гордее, пред се тој е Македонец, син на толку намачениот народ, и на татко и мајка кои се држеа херојски за своите права. Неговите родители бунтовнички се бореа против непријателот кој сакаше да им ја засени идни ата на своите деца, нивното чувство како Македонци силно одзвонуваше во нивните срца, тие ги бараа националните права на сите Македонци. Татко му Ване ќе биде интерниран во Бело Море, поточно на островот "Апостратис" а неговата мајка и поголемата сестра ќе ја продолжат борбата во редовите на партизанските единици предводени од НОФ Народно-ослободителниот фронт.

И на крајот Трифко Георгиевски после егзодусот испреплетен со многу патила и скриени емоции, тој ги помни само солзите прекапани за своите родители при разделбата, и оние празни и непреспани ноќи, и родителската љубов што ја немал при себе. И после долгата осаменост успева да се обедини со своето семејство, тоа се случува во Скопје, во ноември месец 1949 година, и така тој го продолжува својот млад и буен живот во преграките на својот татко и мајка, само сега исполнет со радост и весели чувства и настани.

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ





416 - 750 - 8080

905 - 471- 9100

New patients are welcome to our Dental Family


Dr. Blagoj Kozovski DDS, Dentist
 Dr. Dejana Kozovski DDS, Dentist
 Dr. Ljubinka Kozovski DDS, Dentist
 Victor Kozovski RDT Registered
 Dental Technician



FREE CONSULTATIONS
 Welcoming New Patients, Walk-ins, & Emergencies

COVID-19 SAFETY is our TOP PRIORITY

Infection Control and the safety of our Patients, Staff and Community is our top priority. We follow strict guidelines and protocols governed by the Ministry of Health and the Royal College of Dental Surgeons.



LOCATIONS:

190 Main St. N, Markham, ON Tel: 905 471 9100
 (across St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church
NEW LOCATION: 1049 McNicoll Ave.
Scarborough ON, M1W 3W6 Tel: 416 - 750 - 8080



kozovskifamilydentistry.com



Kozovski Family Dentistry

VASKO NEDANOVSKI

REAL ESTATE BROKER

647.333.9628



Meadowtowne Realty Brokerage



VASKO@ROYALLEPAGE.CA



NEDANREALESTATE.CA



FEELING OVERWHELMED TRYING TO GET INTO THE REAL ESTATE MARKET? GIVE US A CALL AND WE WILL HELP GUIDE YOU THROUGH THE PROCESS. CALL US FOR A FREE HOME EVALUATION TODAY!

WE HAVE QUALIFIED BUYERS LOOKING TO PURCHASE REAL ESTATE IN THE GTA. FIRST TIME BUYERS, INVESTORS, DOWNSIZING OR UPSIZING- GIVE US A CALL

CONGRATULATIONS TO OUR SELLERS!

CONGRATULATIONS TO OUR BUYERS!



Vasko is excellent , very professional, polite and helpful. He is patient and listens to your needs and is always honest and realistic about the real estate market. I will recommend his services to all of my friends & family. He found the house of our dreams in no time! - Brankica

647.333.9628



VASKO NEDANOVSKI
REAL ESTATE BROKER

Данела: Жената која ги победи Заев и Шилегов

За прв пат во историјата на независна Македонија, на чело на главниот град од осамостојувањето дојде жена – Данела Арсовска. Жена чија победа одигра голема улога во вечерашните „политички превирања“ на Западен Балкан, кога македонскиот премиер Зоран Заев поднесе оставка на пресконференција. Причината за неговата оставка беше преземање одговорност по резултатите од вториот круг од локалните избори, на кои беше избрана новата градоначалничка на Скопје, независната кандидатка Данела Арсовска, поддржана од најголемата опозициска ВМРО-ДПМНЕ. „Многу ми значи и вашата поддршка што ми ја дадовте довербата да го водам Скопје и да бидам ваш човек во градот. По тешките борби, во оваа кампања противник не ми беше само стариот градоначалник, туку и пре-



Даниела Арсовска

миерот во заминување. На мое огромно задоволство, Скопје за прв пат по 30 години има жена градоначалник“, изјави Арсовска по изборната победа. Таа во вториот круг за градоначалник убедливо го победи кандидатот на владејачкиот Социјалдемократски сојуз на Македонија, Петре Шилегов. Данела Арсовска е родена во Скопје во 1979 година, економист, активист, политичар. Таа дополнително се школувала на универзитетите во Оксфорд

и Шефилд. Зад новиот градоначалник на Скопје стои долгогодишно искуство во деловниот свет и економијата. Имено, во 2014 година е избрана за претседател на Македонските стопански комори – сојуз на национални стопански комори. Таа беше назначена за претседател на Македонската унија на организации на работодавачи во 2015 година. Арсовска работела како меѓународен експерт и соработувала со големите меѓународни организации

ширум светот. Арсовска има неколку позиции на високо ниво во меѓународни меѓувладини организации и исто така има низа експертски позиции. Таа служи на панелот при Светската банка ICSID во Вашингтон, САД од 2016 година. Во 2017 година беше назначена за членка на Судот за помирување и арбитража на ОБСЕ во Женева, Швајцарија, а исто така е и член на Судот на Постојаниот арбитражен суд во Хаг, Холандија од 2017 година. Арсовска е македонски претставник во Меѓународната стопанска комора (МКС) и избрана членка на Генералниот совет во Светската федерација на комори. Како признание за нејзината работа во 2018 година, Светскиот инвестициски форум за деловни ангели ја додели Арсовска како „Најдобар модел на деловна жена во Југоисточна Европа“. Во 2019 година на 6-тиот Самит на

претприемачи од Централна и Југоисточна Европа, Арсовска беше наградена со Признание за нејзиниот посебен придонес во развојот на претприемништвото. Во 2020 година Арсовска беше наградена со сертификат за заслуга од Кунио Микурија, генерален секретар на Светската царинска организација, како признание за нејзиниот придонес во развојот на царината. Признанието го врачи генералниот директор на македонската царинска управа. Во пресрет на локалните избори во Македонија 2021, Данела Арсовска ја истакнува својата кандидатура како независен кандидат за градоначалник на Скопје. Во брз рок го исполнува условот за кандидатура, собирајќи ги потребните гласови за истата. Зад независната кандидатурата за градоначалник, добива поддршка од најголемата опозициска партија во Македонија

ВМРО – ДПМНЕ и нејзините коалициони партнери од албанскиот политички блок Алијанса за Албанците и Алтернатива, како и од голем број на познати скопски интелектуалци, уметници и видни граѓани. За време на изборната кампања, партијата на Заев, СДСМ, откри документи кои наводно докажуваат дека Данела Арсовска, како и нејзиниот сопруг, добиле бугарско државјанство од бугарските власти во 2011 година. „Последните десет години Данела Арсовска има резервна татковина. За чии интереси работи таа? За (поранешниот премиер на Македонија Никола) Груевски или за Бугарите“, беа обвинувањата на СДСМ. Од неа беше побарано и да ја напушти изборната трка, а Арсовска ги демантираше документите од кои наводно се гледа дека пред десет години добила бугарско државјанство. (ФАКТОР)

СДСМ му пукаше во нозе на договорот за пријателство со Бугарија

•Бугарското Министерство за надворешни работи подготвува нов предлог за позицијата на Софија во однос на Македонија по „црната“ кампања на СДСМ против Данела со бугарското државјанство на новата градоначалничка на Скопје.

•Според бугарското МНР со оваа кампања е прекршен член 11 став 6 од Договорот за добрососедство и пријателство меѓу Македонија и Бугарија.

•Во членот 11 став 6 од Договорот се вели дека „двете договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, кои би им наштетиле на нивните односи“. (Ова не беше пукање во нога (Заев не знае англиски за да го сфати идиомот), туку пукање во своја глава после руски рулет.)- Б. Ванковска



Да се изјасниш како Македонец во бугарски попис е „невозможна мисија“

Посебна графа „Македонец“ немало на ниту еден попис, па нема ниту сега. Има само три народности: Бугари, Турци, Роми и посебно графа „Други“, каде што теоретски би требало сам да ја одредиш народноста. Но, многу често луѓето се запишувани без нивно присуство или им се менува исказот. Не може да се знае колку Македонци денес живеат во Бугарија затоа што тие на актуелниот попис не можат слободно да ја изразат својата етничка припадност, вели Стојко Стојков, копретседател на ОМО „Илинден Пирин“, партијата на Македонците во Бугарија, која сè уште е нерегистрирана и покрај пресудите на Европскиот суд за човекови права.

За Македонците нема посебна графа и тие имаат можност да се изјаснат под графата „Други“, но притоа имаат многубројни опструкции и проблеми, а често завршуваат запишани како Бугари.

По 1956 година во Бугарија секојпат било предизвик и проблем да се запишеш како Македонец на пописот. Официјалната политика според која „македонско малцинство во Бугарија нема и не може да има“ се одразува на сите пописи

во последните 60 години. Посебна графа „Македонец“ немало на ниту еден попис, па нема ниту сега. Има само три народности: Бугари, Турци, Роми и посебно графа „Други“, каде што теоретски би требало сам да ја одредиш народноста. Но, многу често луѓето се запишувани без нивно присуство – се земаат личните податоци и потоа ги запишуваат како ќе решат запишувачите, што значи дека во сите такви случаи Македонци нема да има – вели Стојков за „Слободен печат“.

Едури и кога е со лично присуство, објаснува Стојков, многу често луѓето не ги прашуваат за нивната народност, туку директно ги запишуваат Бугари.

Треба да инсистирате запишувачите да ве запишат Македонец и тие често спорат со вас и се стремат да ве убедат дека не треба да се прави тоа или ги манипулираат понеупатените дека тоа е невозможно затоа што таква графа нема, или пак, директно им кажуваат дека таква народност не постои, па одбиваат да ги запишат Македонци. Дури и да успеете да



Стојко Стојков

се запишете Македонец, понатаму нема никаква контрола, не се запишувате никаде и вашиот пописен лист може лесно да се смени потоа со друга определба. Сметаме дека такви случаи во минатото. Кога на тоа ќе ја додадете грозната антимакедонска атмосфера создадена преку медиумите, јасно ви е дека повторно нашиот број ќе биде минимизиран. На последниот слободен попис кога можело слободно да се изјасниме, во 1956 година имаше 187.000 Македонци, а потоа на другите пописи не’десеткуваа. Најмногу Македонци има во Пиринска Македонија. Колку се? При такви пописи, само Господ знае – вели Стојков. На последниот попис во Бугарија

9.632.

Официјално Скопје, во согласност со Договорот за добрососедство, не се меша во начинот на кој Бугарија го третира и запишува македонското малцинство, а од друга страна официјална Софија постојано бара да се почитува слободното право на самоопределување на Бугарите во Македонија, а бара и да влезат во Уставот. Бугарскиот претседател Румен Радев тврди дека повеќе од 100.000 граѓани на Македонија имаат и бугарско државјанство. Сепак, на пописот во Македонија во 2002 година како Бугари се изјасниле 1.417 лица, а на претходното пребројување во 1994 година – 1.682. Најмногу Бу-

гари се запишани во 1971 година, 3.334 лица, а на пописот по Втората светска војна во 1948 година биле 889.

Техничката влада на Бугарија денес одлучи да го продолжи рокот за пописот до 10 октомври, со цел да им се обезбеди неопходно време на запишувачите да ги завршат активностите и да ги соберат сите потребни информации. Досега се пребројани над 4 милиони луѓе и тоа електронски и со запишувачи.

Во Бугарија нема волја за деблокирање на преговорите на Македонија за членство во ЕУ, а во последнава изборна година перцепцијата на бугарските политичари за односот кон нас и начините како да се изгради вистинско добрососедство се смени на полошо – оценува Стојков. Перцепцијата се влоши, а постојаниот говор на омраза против Македонија и Македонците ги отури и обичните луѓе. Перцепцијата за тоа како да се гради добрососедство е истата, преку насилство над Македонија. Градењето љубов се сака да се постигне преку силување – вели копретседателот на ОМО „Илинден Пирин“. www.slobodenpecat.mk

KOCOVSKI Real Estate Team!

Minimum **TWO** Agents Per Listing!

-FREE HOME EVALUATIONS
-NEGOTIABLE COMMISSIONS



SOLD! SOLD! SOLD!

*Not intended to solicit clients currently under contract

Z

ZORAN KOCOVSKI
REAL ESTATE BROKER
Call/Txt: 416-988-9717
Zoran@ZoranSells.com



J

JORDAN KOCOVSKI
SALES REPRESENTATIVE
Call/Txt: 416-988-7100
Jordan.Kocovski@gmail.com



Landmark Realty Inc., Brokerage






Janovski

COUNTER TOPS Ltd.

Since 1975

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours

| Laminates | Quartz | Custom Edges |
|-------------|---------------|-----------------|
| • Formica | • Silestone | • Oak |
| • Wilsonart | • Hanstone | • Maple |
| • Arborite | • Ceasarstone | • Solid Surface |
| • Pionite | | • Bevel Edge |
| • Nevamar | | |

OUR COUNTERS ARE TOPS

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

905-475-0185

MYNET.TORONTO

MYNET.TO

MYNET.TO@OUTLOOK.COM




CONNECTING YOUNG MACEDONIANS AT ST. CLEMENT OF OHRID

MakBiz.Net International
online business directory
of Macedonian Businesses and Professionals



Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1

| | | |
|----------|-------------|-----------|
| | Apple Creek | |
| Woodbine | McIntosh | Spy Court |

25 Spy Court - Markham, Ontario



Такси Томче Битола

Доколку имате потреба од превоз од и до аеродромите во Скопје, Солун, Софија, Приштина и други градови јавете се кај Томче. Такси превоз низ цела Македонија и надвор од неа 25 годишно искуство како професионален такси возач

Тел: 070 743 330



St Ilija Macedonian Orthodox Church
1775 Bristol Rd W, Mississauga,
ON L5M 2Y5

Phone: (905) 821-8050

Посетете ја новата веб страница на црквата
st-ilija.ca

Одбележување на празникот Св. Злата Мегленска во црквата Св. Илија од Мисисага

По повод патрониот ден на "Св.Злата Мегленска" пензионерското друштво при МПЦ "Св.Илија" од Мисисага во неделата на 24-ти октомври подготви празничен ручек во пресрет и чест на вториот патрон на црквата Св. Илија.

Ручекот беше подарен од кумовите Славе и Весна Трајковски со нивните семејства. За идната година кумови ќе бидат Оливер Петковски и Соња Лозановска.

Повеќе години наназад Св. Великомаченичка Злата Мегленска се чествува како втор патрон во црквата Св. Илија од Мисисага. Така беше и оваа година.

За потсетување:

-Светата великомаченичка Злата Мегленска била родена во селото Слатина, во Мегленската област, од сиромашни селски родители, коишто имаале уште три ќерки. Света Злата била кротка и побожна девојка, мудра со Христовата мудрост и златна не само по име туку и по богобојазливото срце. Еднаш кога излегла по вода, ја фатиле некои бесрамни Турци и ја одвлекле во својата кука. Кога еден од нив



нудел да се потурчи и да му биде жена, таа храбро му одговорила: „Јас во Христа верувам, само за Него знам и Он ми е Женик. Од Него нема да се откажам никогаш, макар и на илјада маки да ме



Свечен ручек по повод Св. Злата Мегленска

ставите и на парчиња да ме исечете.“ Тогаш дошле нејзините родители и ѝ рекле: „Смиливај се на себе и на нас, откажи се привидно од Христа и ќе бидеш среќна и ти и ние, а Господ е милостив, ќе ти прости за гревот ако го правиш по цена на животот.“ И плачеле горко родителите, сестрите и роднините. Но витешката душа на Св. Злата не дала да биде победена од ѓаволските стапици. На своите родители им одговорила: „Штом ми советувате да се одрекам од Христа Кој е ви-

стински Бог, не сте ми повеќе родители ни сестри; татко ми е Господ Исус Христос, мајка Богородица, а браќа и сестри – светителите и светителките.“ Тогаш Турците ја фрлиле во затвор, каде што лежела три месеци и секој ден ја биеле

додека нејзината крв не ја натопила земјата.

Најпосле ја обесиле главчките и ја подложила оган за да се загуши од чадот. Но Господ бил со неа и и' давал сила во страдањето. На крајот ја обесиле на дрво и целата ја исекле на пар-

чиња. Така оваа мажествена девица Му го предала својот дух на Бога и се преселила во рајските живеалишта, во 1796 година. Парчиња од нејзините мошти христијаните разнесоа за благослов по своите домови.

А, по повод патрониот ден на "Св.Злата Мегленска" пензионерското друштво при МПЦ "Св.Илија" од Мисисага во неделата на 24-ти октомври подготви празничен ручек.

Ручекот беше подарен од кумовите Славе и Весна Трајковски со нивните семејства. За идната година кумови ќе бидат Оливер Петковски и Соња Лозановска.



Кумовите Весна и Славе чиј славски леб го освети отец Илија Донев

стински Бог, не сте ми повеќе родители ни сестри; татко ми е Господ Исус Христос, мајка Богородица, а браќа и сестри – светителите и светителките.“ Тогаш Турците ја фрлиле во затвор, каде што лежела три месеци и секој ден ја биеле



Членовите на Ривер Сајд со претседателот Горнан Јовановски. Од лево: Милица, Љубица, Горнан, Виолета Љуба и Мила.

Повеќе од успешен Есенски базар (бејксел) во црквата Св. Илија

Традиционално на почетокот на месец ноември се одржува бејксел за продажба на црковни дарови, солени и слатки производи чии средства одат во црковната каса. Организатор беше женската секција од црквата Св. Илија. Претседателката, Весна Трајковска им благодари на своите соработнички и на сите присутни кои дојдоа, да помогнат и да ја испочитуваат нашата традиција, вера и црква.



Членки на женската секција со претседателката Весна



Вредните волонтери, градинари: Љуба, Милица, Трпана, Горнан и Мила

Членови на македонското пензионерско друштво "Ривер Сајд" при мпц "Св.Илија" од Мисисага, во работна акција за разубавување на црковниот двор на "св.Илија".

Ручекот на пензионерското друштво "Ривер сајд" секција при МПЦ Св.Илија од Мисисага одржан на 2-ри ноември.Беше подарен од отец Илија Донев.



©тец Илија Донев

МОРАЛНОТО УЧЕЊЕ НА ПРЕПОДОБНИОТ ИСАК СИРИН ТРЕТИОТ СТЕПЕН



Подготвил:
прота Илија Донеv
E – mail:
ilijadonev@gmail.com
Cell: 416- 898 – 0496

Додека вториот степен во себе носи остварување и живот во добродетели, дотолку третиот степен во себе ја носи особината на созерцателниот живот. Тој е повисок степен според совршенството од добродетелта, па светителот го споредува како тело и душа. Добродетелта е телото, а созерцанието е душата. Заедно го создаваат совршениот човек, соединет преку духот од два дела – од сетилниот и разумниот. Добродетелта е на вториот степен и се оживотворува преку созерцанието. Преку созерцанието човекот се покажува совршен и не живее повеќе тој, туку Христос во него. Во третиот степен срцето гори

како пламен, се раѓа духовниот живот, во кој духот целосно владее над телото. Човекот тогаш целосно е во умот и мислите насочен кон небото, а смртта за него е радост. Човечката волја има целосна и едноставна настроеност кон доброто. На овој степен, човечкото срце нема потреба од Божјите заповеди, зашто во себе ги има внатрешните духовни заповеди, кои се во целосна согласност со Божјите заповеди. На овој степен се остварува духовната љубов, која е повиша од заповедите. Тоа е состојба во која човекот има постојано сеќавање на Бога и постојана молитва. Волјата постојано е насочена кон доброто и не се свртува кон злото, зашто

човекот веќе влегол во состојба на бестрастие и чистота. Според зборовите на светителот, кога човекот на овој степен се обраќа кон ближните, меѓу нив тој не ги разликува злите и добрите. За него сите се добри, како Божји творби, и не му се претставуваат како нечисти и осквернени. На вториот степен човекот има чисто срце, а на третиот – постојана молитва. На овој степен, човекот во мо-

литвата преминува во два молитвени степени: во едниот молитвено се насладува, а во другиот созерцава.



Да си го чуваме и негуваме мајчиниот јазик



Пишува Елена Антеска,
(дипл. филолог
по македонски и
јужнословенски јазици)

И ние, иселениците, треба да го исполнуваме она што го наложија К.П. Мисирков и Б. Конески: Да го чуваме и негуваме својот јазик затоа што само така ќе имаме своја нација. Ние што живееме на овие простори, како ќе познаеме дека сме Македонци


ако не зборуваме македонски? И како нашите деца еден ден би се препознале меѓусебно ако не зборуваат македонски? Ако во продавница слушнеме како некој наш човек зборува македонски, веднаш го имаме чувството дека сме блиски, дека имаме нешто заедничко. Но ако сретнеме наш човек кој зборува англиски, ќе биде за нас само странец, како и сите други. По сета негова макотпрпна историја, од настанувањето, па се' до ден денес, јазикот наш македонски опстојува во сета своја убавина и автентичност, и ние не смеаме да се откажеме од тоа свое духовно наследство. Туку како што сакаме да обезбедиме материјални блага за своите деца, така и јазикот мораме да им го предадеме. Тука често може да се слушне од родителите дека се плашат да не ги збунат своите деца ако дома им зборуваат македонски, а во училиште учат англиски. Тој страв е неоснован, бидејќи децата имаат најразвиена

способност за билингвалност, па дури и за повеќе јазици. Англискиот јазик како примарен во општествената сфера, е невозможно да изостане, но ако македонски не ги научиме уште од најмала возраст, тогаш многу е веројатно во иднина дека нема да го знаат. Македонскиот јазик треба да го одржуваме не само во своите домови, туку секаде во рамките на македонската заедница, културните друштва, неделните училишта, локалните медиуми итн. Исто така, имаме богатство од дијалекти, по кои можеме да се препознаеме од кој дел на Македонија доаѓаме. И сметам дека секој треба да го негува својот дијалект во домашната и разговорната комуникација. Додека пак, македонскиот литературен јазик да го совршуваме и негуваме во пишаната и официјалната комуникација на разни настани во нашата заедница. Тоа

е нашиот наследен јазик, од нашите родители, баби и дедовци, но и завет што треба да го исполниме кон стожерите на македонскиот јазик, К.П. Мисирков и Б. Конески. Да не дозволиме да го изгубиме својот јазик, како основен елемент на нашата нација, зошто така ќе се изгубиме и себе си. Туку да ги засилиме заложбите за афирмирање на македонскиот јазик и култура низ разни проекти во рамките на нашата заедница, каде што ние и нашите деца ќе можеме да ја шириме меѓусебната љубов, љубовта кон нашата татковина и чувството на припадност. За крај да се потсетиме на цитат од книгата "Неколку зборови за македонскиот литературен јазик" од К.П. Мисирков - "Јазикот јет средство, со које није познааме, шчо мислит, шчо осек'ат и шчо сакат нашијот собеседник. Да



сочуат некој својот народен јазик и да го бранит као светијн'а, значит, да останит он верен на дуот на својите предедовди и да уважаат се, шчо имаат они напраено за својето потомство. Да се откажит чоек от својот народен јазик, значит, да се откажит он и од народнијот дух. Милоста кон народнијот јазик јет наш долг и наше прво. Није сме должни да милуаме нашијот јазик, зашчо тој јет наш, исто така, као шчо ни јет наша таткоината ни."



Бошко Рајчовски - Пелистерски
070/947-957 МК

Boshko Rajchovski - Pelisterski
Tel: 810-335-5552

P.O. Box 152
Sterling Heights MI 48311

eMail: brajcovski@gmail.com

„Оро Македонско,, Радио Програма на македонски јазик

DETROIT: SATURDAY 3:00PM WPON 1460AM,

SUNDAY 8:00PM WNZK 680AM

& CHICAGO: SUNDAY 3PM WNWI 1080AM



MICHAEL GEORGIEV
Partner, VP of Construction
& Real Estate

CONSTRUCTION, REAL ESTATE
INSURANCE & BONDING EXPERT

michaelg@jdimi.com
647.501.2615






Најголемиот македонски автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK кај Панде и Марко


Comstock Auto Service Ltd
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0
(905) 473-5625



Марко



Панде



All-Risks Insurance

BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

Tommy A Boichevski Managing Partner
511 McNicoll Avenue, Suite 202, North York, ON, M2H 2C9

Bus: 416.628.7949 Fax: 1.855.552.7329
Cell: 416.986.9973 E-mail: tboichevski@all-risks.com

SB Video

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com

Phone:
416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

WE ARE HIRING:
**COOK, ETHNIC
FOODS, NOC
6322**

Start date: March 15,
2022

BISTRO RISTORO
17 Clarence Street, Ot-
tawa, ON, K1P 5P4

Wage: \$ 17/hour
Terms of employment:
Permanent, Full time
40 hours/week
Education: Secondary
(high) school gradua-
tion certificate
Experience: 3 years to
less than 5 years as
Macedonian food cook
required
Languages: English

Job Duties:

- Planning menus, determining size of food portions, estimating food requirements and costs, and monitoring and ordering supplies
- Preparing soft dough for flat breads, pies, bread bites and sticks
- Preparing slow cooked dishes, pot roasts, roasted meats, stocks and sauces
- Preparing and cooking special meals for patrons as instructed by dietitian or chef

Specific skills:
Prepare and cook Macedonian meals and food: (1) slow cooked dishes, pot roasts, roasted meats, stocks and sauces; and (2) soft dough products (70% hydration) including flat breads, pies, bread bites and sticks;
Food specialties: Mac-
edonian traditional and modern cuisine and cooking operations;
Macedonian slow cooked dishes, soft dough products, pot

Hiring and training kitchen staff
Scheduling and supervising kitchen helpers
Overseeing kitchen operations
Maintaining inventory and records of food, supplies and equipment
Setting up and overseeing buffets
Cleaning kitchen and work area

roasts and roasted meats prepared in traditional wood/gas fired oven.
Personal suitability: Dependability, Client focus, Initiative, Team player, Flexibility, Reliability, Organized.

Employment groups:
Visible minorities, Per-
sons with disabilities,
Indigenous people,
Youth, Newcomers to
Canada.

Contact Information:
343 988 7997; E-mail:
vladoristovski@
gmail.com

Only the selected candi-
dates will be contact-
ed for an interview.



Sonja & Oliver Band

Music for All Occasions
Phone: 647-406-4500



НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ – ПОЕТ НА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

По повод 110 – годишниот јубилеј од неговото раѓање (1909 – 1942 – 2021)



Пишува и уредува:
Благица Дафевска

На 24 ноември, оваа година се навршуваат 110 години од раѓањето на НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ, истакнат македонски поет и револуционер кој се одликува со високи творечки квалитети, со борбен дух и патриотизам, а за времето во кое живеше, ретко кој друг поет ги имаше. Неговиот живот и дело го опфаќаат бурниот период меѓу двете светски војни. Токму затоа, како поет, и сведок на антифашистичката војна, тој и припаѓа на втората борбена генерација поети, кога беше активно работничкото движење кај балканските земји и појавата нмакедонското национално прашање. И така тој созреваше и се искачуваше до највисоката скала во неговото творештво кога поезијата со нејзиниот жив збор се соединува со духот и чувствата на човековото битие, со сончев прелив на неговата визија за сонот што го сонуваше: „Кога животот ќе биде поубав од песна, поубав од пролетен ден“. Така размислуваше Никола Вапцаров, поет против сите насилства и војни. Как учесник воантифашистичкиот отпор, во своите песни пее за слободата побудувајќи ја свеста на работничката класа. Но не само тоа, ретко кој друг поет успеал така убаво да ја опише убавината на својата татковина, а воедно да го прикаже тешкиот живот на народот, над кој со оружје в рака се надвиснал непријателот над нивната куќа, како Вапцаров, кој копнеел за слобода, со љубов за сиот свет. Тие возвишени копнежи со убави зборови ги открива вопесната:

РОДИНА

Имам земја родна и ја грее
дење неа широт небесен.
Вечер светат ѕвездени полилеи
и ги гази в зори светол ден.
Туку ноќе дома кога одам
над стреите под скришниот мрак
усетувам – до куќата родна
со парабел в рака демне враг.
Ме учеше, мајко, душо
слатка,
да го љубам сиот божји свет.
Би го љубел, мајко, би го сакал,
но ми треба слобода и леб.

Овој надарен поет и патриот што го љубеше сиот божји свет, бараше „слобода и леб“, и со перо в рака ја бранеше родината, роден е на 24 ноември, 1909 г. во Банско -Пиринска Македонија. Оваа година славиме 110 години од неговото раѓање. Потекнува од напредно револуционерно семејство и уште од млад ги следел прогресивните идеи на учените луѓе и револуционери. Во Варна завршил морнарско-машинско училиште. Бидејќи не ја сакал војната почнал да се занимава со револуционерна дејност борејќи се против фашизмот. И покрај неговата физичка работа и малтретирање од полицијата, тој бил посветен на читањето и пишувањето, така да прераснал во голем револуционерен поет, а неговото поетско творештво кое претставува реална слика за времето во кое живееше. Создал две збирки: „Песни“, книга за деца и „Моторни песни“, каде се застапени неговите родољубиви песни: „Татковина“ „Реферат“ „Илинден“ „За Македонија“ и др. Најубава и најпозната му е песната „Земја“ во која доаѓа до израз неговиот патриотизам и е најголем доказ дека Вапцаров е син на МАКЕДОНИЈА; пееше за нејзините убавини и веруваше во нашата победа, цитирам:

„Таа земја,
сега што ја чекорам,
таа земја – своја не ја знам,
таа земја,
простете е туѓа!“
„Над мојата земја в пролет
сјај се плиска, водопади
грмат
од сонце набликувано.
Ја сеќаваш в срце,
и гледаш кај скокум
безброј цвеќа никнат.
Над мојата земја,
до небото Пирин се крева.“

Во литературен прилог во чест на 110 годишниот јубилеј на Никола Вапцаров ќе биде застапен современ поет, битолчанецот Радован П. Цветковски, роден на 3 сеп. 1931 г. во с. Сопотница, Демир-Хисар, со негова песна „Мрежите телени по Беласица“ посветена на Вапцаров. Оваа подолга родољубива песна ќе биде изнесена во скратена форма, со одбрани строфи и цитати. Символично и со длабокоизразени чувства, поетот му оддава почит, осветлувајќи го неговиот живот и дело. Неговата „Земја“ и наша Земја подетално ќе ја протумачи, ќе ни го долови неговото време како и нашето време во



Никола Јонков Вапцаров

кое, нажалост, историјата се повторува. Уште на почетокот ќе видиме како поетот тагува по поетот:

МРЕЖИТЕ ТЕЛЕНИ ПО БЕЛАСИЦА

Со секоја песна, со секој збор слегуваш ти по моето срце
и во секој глужд од моето тело

запира болка и боли,
ромори мисла, и ете
дека наш си сам си рекол
и не еднаш, и не само во
„Земја“

штом така ти сам си сакал.
Мислата твоја е и моја
за се што беше, и сега што е пак.

Горчливо, поету,
гризе црвец лут и грд ...
тече мисла во песната
јасна за се.

И пак е време да се каже:
„колку сме толку сме токму сме“,
без фалсификати. Јазикот
ваш е ваш,
а јазикот наш е наш, и
точка!

Не има и таму... и пак точката!

Твојата земја во „Земја“
е твоја со оцртан лик.
Што има тогаш некој од
другата страна
да крева врева и праши по
нашиот пат?

Тоа е таа – татковска земја
и твоја и моја.

Гори под нозете пат
преполн со замки луги...
по Пирин и каменот боли
не можат да ти засипат пат.
Кај сега да ја бараме
вината

и какво прашање имаш за
историјата?

Волкот пак останал волк,
демне и гризе заби на старо
резе.

И пак е време
и сега и пак да се каже –
НЕ!

Јазикот ваш е ваш,
а јазикот наш е наш, и
точка.

Тоа е патот со своето свое
еден крај друг на Балканот.

Долгот на поетот
и сонот на Земјата
брат до брат, на ист пат.
Ни пат се допатува,
ни сон се досонува
пак Земјата ко в сонот
незавртен лист – детелина
ист.

И чија е Земјата- и која е

туѓата?

Сам поетот за тоа кажал
и кој е Тој - и која е Таа
со „Земја“ и „Реферат“.

Што тука има
некој од другата страна
да крева врева
и праши по нашиот пат?
Тука нема што да се спори...

Јас ја разбира мислата во
песната,

Јасно е се... и точка.
Ко тогаш и сега за Земјата
камбаните до Пирин
од Св. Гора и Охрид што
гласат

во градиве мои болка бие,
ти креваш со песната глас
неправдата да запре од.

Од градите на поетот
песна црвена се стрелна,
се вивна строго со закана
глас.

Заканувачкиот глас кон
неправдата сонагласен
патриотизам и разгорена
љубов кон татковината не
запираше, иако смртта го
демнеше во секој чекор:

И тогаш во тој миг
очи в очи со смртта
ти пак си остана ист -
со збор во зборот
и песна во мислата на
зборот

Во твојата крв се тркалаше
големиот грамаден Пирин,
Егејот лазурен, градот на
Цар Самоил.

Како застапник на поезијата
Никола бил претседател на
Македонскиот литературен
кружок во Софија, во 1938
г. Кружокот беше од големо
значење за македонскиот ли-
тературен јазик од периодот
меѓу двете светски војни и за
прогресивното национално
движење во кое учествуваа
истакнати литературни дејци
од сите делови на распарче-
на Македонија. Целта на кру-
жокот беше да ги поттикне да
творат на македонски јазик
кој не треба да биде заедно
со бугарскиот:

Високо исправен,
ти пак со крената глава
како на Кружокот
со некој стих песна нова
забивтан пламна:
„Јас се борев за среќата
на мојата татковина,
готов сум да умрам за
неа!“

Знамето е кренато...
Тишина грозна само за
миг ...
тој ни поглед да сведне
пред пушките зинати.

Поради прогресивните
идеи и антифашистички
активности Никола бил
следен и затворан од
полицијата. Учествовал
во диверзантски акции
борејќи се за слобода.
Цветковски ни дава ре-
ална слика со стихоите
на оваа песна; тој ве-
личествен Македонец,

што толку многу ја очекува-
ше слободата и го сакаше
животот, го потврди со соп-
ствениот живот. Во дивер-
зантските акции бил фатен,
осуден на смрт и стрелан од
бугарските фашисти во Со-
фија на 23 јули, 1942 г. И така
трагично згасна неговиот жи-
вот оставајќи зад себе богато
поетско творештво со пре-
вез од нежност и љубов кон
татковината, за кое поетот
Цветковски со голема болка
и револт смело ја привршува
неговата песна:

Во мене и сега се гнезди јад,
Исоријата се повторува...
Балканот ист, и сонот ист,
и болката, и тагата.
Историјата се повторува,
дели се обрачи со телени
мрежи

луѓе од луѓе по род
три грсти земја, три неба
од земјата до небото никогаш
една.

Со овие завршни стихови
се е речено, ја прочитавме
најдолгата поетска „ приказ-
на“ и одговор со кое се по-
стигна кулминација за заслу-
гите на Вапцаров. Песната
на Радован не воведува во
денешната ситуација со Бу-
гарите за нивното негирање
на македонскиот јазик и при-
падноста на Вапцаров. Нека
знаат дека тој е македонски
син и поет на македонската-
вистина. Колективните поет-
ски мемории се одразуваат
во заедништвото што сите
не доближува по мајчиниот
јазик, род и крв прадедовска.

Деновиве во МАКЕДОНИЈА
свечено ќе биде одбеле-
жан 110 годишниот јубилеј
од раѓањето на Вапцаров со
пригодни свечености со ре-
цитали од поетите и учени-
ците во знак на благодарност
кон поетот на мирот, поетот
лик достоинствено пред нас
стои а неговото дело вечно
ќе се слави и ќе остане трај-
на инспирација за поетоите.

Вечна му слава!

„Обединети Македонци,, во чест на денот на востанието на македонскиот народ 11-ти Октомври

Торонто, 10 октомври 2021: По повод 80 годишнината на 11 октомври, Денот на востанието на македонскиот народ против фашистичките поробувачи во 1941 година, Организацијата Обединети Македонци (ООМК) оддаде почит пред споменикот „Во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија“, кој нашата организација го подигна во 1979 година, во дворот пред македонската катедрала „Св. Климент Охридски“ во Торонто.

Претседателот и потпретседателот на ООМК, Драги Стојковски и Владе Гроздановски поставија венец во чест на паднатите борци, додека свештенослужителот Сашо Целески оддржа молитва за покој на душите за сите паднати жртви за ослободување на Македонија и македонскиот народ.

По молитвите, присутните го продолжија чествувањето со прием во црквната сала. Секретарот на ООМК, Никола Делов, ги поздравил присутните и потсети на жртвите кои македонскиот народ ги даде со цел победа над германските, италијанските, бугарските и албанските нацисти и фашисти. Потоа, претседателот на „Обединети Македонци“, Драги Стојковски, се обрати до присутните со потсетување дека како што една напредна македонска елита во 1941 година го поведе македонскиот народ во борба за слобода, и сега треба напредната елита да



Панихида за паднатите борци за Македонија, во чест на 11-ти Октомври

го поведе македонскиот народ кон возобновување на АСНОМ-ска македонска република, но овој пат тоа ќе мора да биде на територијата на цела Македонија за истата да биде одржлива. Формалниот дел од приемот заврши со поздравот на Владе Димитриевски, претседател на црквната управа при МПЦ Св. Климент Охридски.

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел Обединување на Македонците во нивната борба за етнички, јазични и културни права во Канада, како и ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата е-адреса info@unitedmacedonians.org, на нашата мрежна страна www.unitedmacedonians.org или на фејсбук <https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/>. The United Macedonians Organization of Canada was founded in 1959 with the goal of uniting Macedonians in their fight for ethnic, linguistic and cultural rights throughout the World. For more information contact us through our e-mail address at info@unitedmacedonians.org, our internet page www.unitedmacedonians.org or on Facebook <https://www.facebook.com/UnitedMacedoniansCanada/>.

Организацијата Обединети Македонци од Канада му ја честиташе големата изборна победа на Христијан Мицкоски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ

Торонто, 1 ноември, 2021

До: Христијан Мицкоски, претседател на ВМРО-ДПМНЕ

Почитуван господине Мицкоски, Од името на управата на Организацијата Обединети Македонци во Канада (ООМК) и сите наши поддржувачи ширум светот, испраќаме честитки по повод победоносните локални избори на Вашата партија ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Изборната победа, која доведе до оставка на лицето Зоран Заев од положбата претседател на Владата на Република Македонија,

нека биде почеток кон основање ново собраниско мнозинство, кое ќе има храброст и доблест во најкраток рок да ги раскине сите штетни договори, да го врати исконското име Македонија, т.е. Република Македонија, АСНОМ-ските вредности во Уставот и да го врати македонското шеснаесеткрако златно сонце за државно знаме. Со братски поздрав, Драги Стојковски
Претседател на ООМК



IN MEMORIAM

James Saunders, one of the founders of the United Macedonians Organization of Canada in 1959 and its first president


Toronto, 13 October, 2021 - With sadness we received the news of James Saunders' passing. We extend condolences to the Saunders family. James Saunders was one of the founders of the United Macedonians Organization of Canada in 1959 and its first president. He was an inspiration to all Macedonians and will be missed by the Macedonian community in Canada.

James (Dimitar) Saunders was born July 12, 1923 in the village of Zhelevo, Lerin region of Macedonia. His father, Spiro Saunders, who was the first president of the MOC St. Clement of Ohrid, came to Canada in 1931 and 7 years later, after making enough money, brought his family here.

James was married to Dorothy and they have three children, daughters Carol and Sophie and son Paul.

May he rest in peace.

The first picture was taken at the 1962 Ilinden picnic, while the second picture of the first and current presidents of the United Macedonians was taken in 2019



James Saunders and Dragi Stojkovski

THE INTERNATIONAL COMMUNITY HAS AN OBLIGATION TO DEFEND MACEDONIA

International human rights treaties, examined below, dictate that signatories must immediately defend Macedonia and Macedonians - specifically against the brutal crackdown on human rights committed by the Zaev regime, the exponential rise in hate crimes against Macedonians throughout the Balkans, and the instigator of these human rights violations - the shocking Western-supported/initiated forced Macedonia name change.

The countries that most loudly proclaim their adherence to international human rights treaties (mainly NATO and EU member-states) are the ones that most flagrantly violated them in their pursuit of the forced Macedonia name, identity and history change - all for the appeasement of their fellow member-states and to fulfill their own misguided - and racist - foreign policy objectives. Greece and Bulgaria's public objectives are to deny the existence and persecution of Macedonians within their borders and to eradicate the existence of Macedonians' ethnic identity, yet NATO and EU member-states not only fully supported these goals, they blatantly intervened in the Republic of Macedonia and helped to commit gross human rights violations against Macedonians.

Such violations include, but are not limited to: the imprisonment of dissenters; riot police attacking, beating and arresting peaceful protesters; firing (from public and private sector jobs) of thousands of Macedonians; shutting down media and imposing prison sentences for journalists; blocking social media access for individuals and media outlets; outlawing and criminalizing the use of the term "Macedonia"; the investigation and intimidation of Macedonian civilians including physical attacks and arson; and the continued unlawful detention of Macedonian political prisoners who are subject to abhorrent prison conditions.



The first blatant violation of the international community's obligations occurred with the United Nations itself - as it breached two of its bedrock principles in pursuing the forced Macedonia name change:

- Article 2 (1) — "The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members;" and

- Article 2 (7) — "Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter;"

"Sovereign" and "equal" members have the right to their own name, identity and history. Nothing authorizes the United Nations to interfere in the internal affairs of any nation. Legally and morally, the United Nations has no right to pursue, much less demand, a name, identity and history change on Macedonia and the Macedonian people. Further, it is the precursor of the human rights violations mentioned above, and also the exponential rise in human rights abuses and hate crimes against Macedonians in Bulgaria and Greece.

Specifically, the forced redefinition of everything Macedonian has given free rein to Greece and Bulgaria to pursue their policies of eradicating the existence of Macedonians' ethnic identity

and to ramp up attacks on Macedonians - including Greek government enabled neo-Nazis physically attacking Macedonians, Bulgarian secret police detaining and threatening Macedonians, official government agencies completely wiping out any expression of Macedonians' ethnic identity, including the continued refusal to allow the registration of Macedonian associations (now citing the forced name change as a reason) and the daily, non-stop attacks, by the media and government officials, declaring that Macedonians are "sub-human", "should be shot dead in the streets" (serving as a catalyst for increased hostility and violence against Macedonians) and the declaration - and celebration - by Greek and Bulgarian politicians that Macedonians are "no longer permitted" to use the terms "Macedonia" and "Macedonian".

The following are examples of the many human rights conventions that mandate immediate action in defence of Macedonians. They include, but are not limited to:

Universal Declaration of Human Rights

- "All human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin."

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

• "Considering that all human beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the law against any discrimination and against any incitement to discrimination"

- Article 4 - "States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination."

Framework Convention for the Protection of National Minorities

- The Council of Europe highlights the FCNM as "the first legally binding multilateral instrument devoted to the protection of national minorities worldwide".
- Article 4 - "The Parties undertake to guarantee to persons belonging to national minorities the right of equality before the law and of equal protection of the law. In this respect, any discrimination based on belonging to a national minority shall be prohibited."
- Article 5 - "The Parties undertake to promote the conditions necessary for persons belonging to national minorities to maintain and develop their culture, and to preserve the essential elements of their identity, namely their religion, language, traditions and cultural heritage."

International Covenant on Civil and Political Rights

- Part 1, Article 1 - "All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely

determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development."

- Part 2, Article 2 - "Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

- Article 16 - "Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

Macedonian Human Rights Movement International calls on all UN member-states to take immediate action - as per their international obligations - in defence of Macedonians' human rights. Further, MHRMI calls on human rights organizations, media outlets, journalists, political parties, and all truly interested in protecting human rights, to hold their countries accountable and issue statements in defence of Macedonians.

Bill Nicholov

MHRMI THANKS THE EUROPEAN FREE ALLIANCE FOR ITS DECLARATION IN SUPPORT OF MACEDONIANS IN BULGARIA AND GREECE

The European Free Alliance (EFA) continued its strong support of human rights for Macedonians by issuing the declaration below, adopted at its General Assembly of October 14-16, 2021 in Brussels.

EFA exposes Bulgaria and Greece for its systematic discrimination against Macedonians and highlights the European Union's own protocols which mandate it to take immediate action to end these human rights abuses.

Macedonian Human Rights Movement International thanks EFA for its tireless work in defence of human rights and calls on other organizations and political parties to issue similar statements demanding an end to discrimination against Macedonians.

and Greece to foster the self-determination and cultural identity of its citizens from indigenous Macedonian origin.

1. Considering the report on "Minimum standards for minorities in the EU" from (2018/2036(INI))

2. Considering the fact that the Macedonians are indigenous people on the territory of Bulgaria and Greece and display distinctive cultural traits, maintain long-term and loyal ties to the state and are sufficiently representative although smaller in number as than the rest of the population of that state;

3. Considering foremost that the Macedonians are strongly motivated to preserve that which constitutes their common identity, including their culture, their traditions and their Macedonian language;

4. Considering that the Macedonians fulfil the criteria for a minority according to the aforementioned EU-Report on Minimum standards for

minorities in the EU;



5. Considering that, Macedonians are subject of state organized systematic policies of assimilation, discrimination and denial of their human and minority rights;

6. Considering the long-term anti-Macedonian policies of Bulgaria and Greece since the 19th century; the European Free Alliance calls for:

1. Bulgaria and Greece to find a national consensus on the Macedonian issue and acknowledge its responsibility towards the Macedonian minority on their territory thereby pursuing European minority policy, and to grant Macedonians all the rights under the Framework Convention for

Protection of National Minorities and other relevant standard documents for minorities.

2. Bulgaria and Greece, which the EU consider as Rule of Law states, to act as such and to apply a just and non-discriminatory procedural approach toward issues concerning indigenous Macedonians on their territory.

3. Bulgaria and Greece to be encouraged to establish a commission for permanent dialogue with representatives of the indigenous Macedonians in order to start a process for giving internationally guaranteed rights and freedoms.

4. Bulgaria and Greece to change their policies towards the Macedonian nation in spirit of European standards.

Reasoning:
The reasoning of that declaration draws heavily on the reasoning of the the Report on minimum standards for minorities in the EU (2018/2036(INI)) of the Committee on Civil Liberties,

Justice and Home Affairs which clearly shows that the European Union has responsibility for minorities and for minority policy in the states of the European Union. The last development in Bulgaria and steps taken against members of NGO's of Macedonian minority and escalation of nationalistic politic and rhetoric in Bulgaria against Macedonian nation, state, language and culture.



Bill Nicholov MHRMI president

Name of the person introducing the Motion/Declaration Stoyan Dimitrov, OMO Ilinden PIRIN
Member parties OMO Ilinden Pirin, Rainbow-Vinozhito
Title (of the Motion/Declaration) For a just policy toward Bulgaria's and Greece's indigenous Macedonians
The EU should encourage Bulgaria



We strive to bring the Macedonian and Canadian cultures closer together

Our Vision

To be recognized within the community as a home that celebrates the Macedonian culture and heritage and provides accommodations for Seniors capable of living independently.

Our Values

We play a vital role in support of Macedonian heritage and culture. We strive to bring the Macedonian and Canadian cultures closer together. We wish to create and support community involvement. We show respect, and support the feeling of self-dignity, to all our residents. We help bring a healthy lifestyle to the individuals that reside in CMP. We support and encourage family involvement and care. We value diversity in ethnicity.

Our Mission

To provide quality, affordable accommodations and companionship to Seniors of all backgrounds with an aim to encourage the vibrant Macedonian culture in the city of Toronto, Ontario and all of Canada.

Goals

- Support and celebrate the Macedonian culture
- Offer companionship to all residents
- Provide quality accommodations
- Provide affordable housing

Be a Volunteer

We support High School Volunteer Credits. Our many fundraising events welcome your volunteer time and talents!

MACEDONIAN OPEN

The Macedonian Open is one of Canada's longest running golf tournaments and today is Canadian Macedonian Place Foundation's largest annual fund raising event.

Over the years the Macedonian Open has raised over \$1,200,000 in net proceeds for the benefit of Canadian Macedonian Place and other charitable causes supported by the current registered charity, Canadian Macedonian Place Foundation.



Apartments for senior citizens 65+
Fully renovated one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors

Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call at 416-755-9231
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski

Amenities

Macedonian Place offers a lower lounge with a cozy fireplace and bar overlooking the ravine. The ceiling has engraved walnut wood panels and a beautiful chandelier. There are glass display cases with traditional folk costumes and artefacts as well as trophies from the Macedonian Golf Tournament which first took place in 1942. The Front Lounge with a cozy fireplace and three wall murals depicting the life in the "old country", provides a warm and inviting place to enjoy the day.

On the Main Floor next to the Lounge is the Entertainment Lounge/TV Room where residents watch their favourite shows or sports games. Outside, the walkways and gardens offer a lovely setting, set in an active area of East York, is within walking distance of many facilities. The TTC stops at our door.

Nearby

- Restaurants
- Drug Stores
- Banks
- Beauty Salons
- Bowling Alley
- Transit Stops

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани за лица над 65 години

Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, балкон и бања со туш

Располагаме и со паркинг места за станарите

Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена и предмет на квалификација

За повеќе информации јавете се на:

**Златка Чокв или Маргарита Донаковски
416-755-9231**

ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850

**O' Connor Drive
Toronto On
M4B 3L6**



Dr. Elizabeth Dimovski
Family Dental Office
Home of the FREE
Custom Mouth Guard
 For all our sports-playing patients! Call for details today!
 2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9
905-458-6620

STANKA KARAPANCEVA
 REAL ESTATE AGENT

YOUR DREAM HOME IS WAITING FOR YOU!

- QUICK RESPONSE
- FIND QUICK YOUR DREAM HOUSE
- 5 STAR RATING ON GOOGLE REVIEW

+1 (647) 237-5330
 STANKA@ROGERS.COM

Louis P. Strezos
 Barrister & Solicitor

Criminal, Constitutional & Appellate Advocacy

Tel: 416.944.0244
 Cell: 416.459.0575
 lps@15bedford.com

15 Bedford Road, Toronto Ontario M5R 2J7

REALTY ASSOCIATES
 INC. BROKERAGE

Steve Dzandzurovski, RRS

REALTY ASSOCIATES INC. BROKERAGE
 1051 McNicoll Ave.
 Toronto, Ontario, M1W 3W6
 p. 416.293.1100 f. 416.293.6700
 CELL 416.817.3583
 e. sdzan@trebnet.com

Real Estate specialist 44+years experience Residential & Commercial investment

THE MECHANIC'S SHOP
 79 WINTER AVE., SCARBOROUGH, ON M1K 4M2




Danny Indzevski

T: 416-267-6033
 F: 416-267-7852

REPAIRS TO ALL MAKES, DOMESTIK & IMPORTED CARS & TRUCKS
 COMPUTERIZED FOUR WHEEL ALIGNMENT

CANADIANA FLOWERS

www.canadianflowershop.ca
TEL: 416-265-6867

| АВТОР: НИКОЛА ПЕТ- КОВСКИ | ВИДЛИ- ВОСТ | УЛИЦА ВО ТОРОНТО (МАКЕДОН- СКИ КОН- ЗУЛАТ) | ЕДНО ГОДИШНО ВРЕМЕ | Д | НАШ РЕВО- ЛУЦИОНЕР ВАНГЕЛ МЕРКА ЗА ТЕЧНОСТИ | СВОНА- РИ ВО ЦРКВА КУМАНОВО | К |  | ЧИТАЈТЕ ГО НА- ШИОТ ВЕСНИК | ТОКСИН (МН.) | ВЕРСКИ ОБЈЕКТ, ЦРКВА | ГРАД ВО МАКЕ- ДОНИЈА СОЛУЦИЈА | Б | МАКЕДОН- СКИ МУ- ЗИЧАР ВО КАНАДА | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| ФОЛКЛО- РЕН АН- САМБЛ ОД ЕЈЦАКС | | | | | | | | | МАКЕДОН- СКА МУ- ЗИЧКА ГРУПА ВО КАНАДА | | | | | | |
| ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ | | | | | | | | | РЕДЕН БРОЈ ГРАД ВО РОМАНИЈА | | | | | | |
| А | | | | | | БЕЛГИЈА МАКЕДОН- СКО ДРУ- ШТВО ВО КАНАДА | | | Б | | | | | | |
| НЕБЕСЕН АГОЛ | | | | ИЗВИК ЗА НЕСТРП- ЛИВОСТ | | | | | П | | | | | | |
| РЕКА ВО БИХ | | | | ПРОСТ БРОЈ | | | | | | | | | | | |
| ЕДВАРД ТРИГ | | | ЕКСТАЗА ГОЛ ВО СОПСТВЕ- НА МРЕЖА ВО СПОРТ | | | | | СТАЛЕ ПОПОВ ВИД МАГ- ДОНОС | ЕДИНСТВЕНИОТ ОПИНЧАР МАКЕДОН- ЕЦ ВО КАНАДА | ЧУВСТВЕНИ И ЕТИЧКИ СВОЈСТВА НА ЧОВЕК (МН.) | ЕПОХА | ТРОПСКО ОВОШЈЕ ВОЛТ ПИВО | КАЛИНКА НАРОДНО ЖЕНСКО ИМЕ | | |
| ДЕЛ ОД ЦРКВА ЖРТВЕНИК | | | | | | | | | | | | | | ЛУГ ВЕЧНО ДВИЖЕЊЕ БЕЗ ЗА- ПИРАЊЕ | |
| О | | | | ДЕЛ ОД ДУБРОВНИК БИБЛИСКА ЛИЧНОСТ (ПОТОП) | | | | ВИД ПИШТОЛИ ДЕЛ ОД ТЕЛО НА СЛОН | ФРАНЦ. КОМПОЗИ- ТОР КЛОД ИЛЈАДА (ТУР.) | | | НАГАЛЕНО МАШКО ИМЕ "КИЛО - ПОНД" | | | |
| ЖУРНА- ЛИСТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЛАГОРОД- НИЧКА ТИТУЛА | | | | ДЕСКРИП- ЦИЈА РАЗВО- ДЕНЕТА ЗЕМЈА | | | | ПЛОД НА ЧЕТИНАР ГРАДАЦИЈА НА МОТОР- НО МАСЛО | | | | | ЕРБИУМ КОЖНА БОЛЕСТ (КОПРИВ- ЊАЧА) | | |
| К | | | | | | | | | | | | | | | |
| А | | ВИД ЖОЛ- ТА БОЈА ПОФАЛНА ЦРКОВНА ПЕСНА | | | | | ВИД КИТ (МН.) ШВАЈЦАР. ТЕРИТОР. ЕДИНИЦА | | | | БЕСМИС- ЛИЦА, ГЛУПОСТ | | | | |
| ПРВАК, ШАМПИОН ЖАЛОСТ | | | | | ФИЛМСКО ПАЛТНО ЈАПОНСКИ ПИСАТЕЛ ШОХЕИ | | | | | | | | | | |
| НОСАЧ | ГРАНДИ- ОЗЕН, ЦИ- НОВСКИ ГОСПОГА (АНГЛ.) | | | | | | | | | | | | А | НЕЛУПЕН ОРИЗ БОЈА НА КОЖАТА | |
| А | | | | МЕМБРАНА ПРЕСТА- НОК НА ЖИВОТОТ | | | | ЕЛЕКТРОН НАШИОВ ВЕСНИК (ИЗЛЕЗЕ НА 1.11.1984) | | | | | ЈАПОНСКИ СКИ СКО- КАЧ ДАИКИ | | |
| ИВАН ТОЧКО | | | ВИД ИГРА СО КАРТИ СМРДЕА | | | | "МОТОРЕН ЧАМЕЦ" ОСВЕЖИ- ТЕЛЕН ПИ- ЈАЛАК (МН.) | | | | | | ФРАНЦ. ПО- ЛИТИЧАР ДЕ МИРВИЛ ХАРТИЈА ЗА ЦРТАЊЕ | | |
| ПОЗНАТА ЖЕНА ВОЈ- ВОДА ОД НАШАТА ИСТОРИЈА | | | | | СЕЛО БЛИЗУ КУМАНОВО ДИВАН, КАНАБЕ | | | | | | | | П | "РУДАРСКО МЕТАЛУРГ. КОМБИНАТ" КОЛА БЕЗ ПОКРИВ | |
| Б | | | | | ПОЛУСКА- ПОЦЕН КАМЕН УРАНИУМ | | | | | | | | | | |
| ВИД НАКИТ | | | | | | | СТОЛЕ ОД ВУЛКАН- СКА МАСА ВИД БИЛКА | | ЈАМАЈКА | К | ГЛАВЕРН ГРАД НА ВЕНЕ- ЦУЕЛА | НАЈАДЕН | АВТОМО- БИЛИСТОТ РАЙКОНЕН МЕТАР | | |
| НОРМАТИ- ВЕН АКТ, ПРАВИЛНИК | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | НАША ХЕ- РОИНА ОД НОВ ЕСТРЕЈА (МАРА) | | | | | | СМАЙЛ НАГАЛЕНО УТВРДЕН РИД НАД ШТИП | | | СОПСТВЕ- НИЦИ НА TRIPLE "А" CHEESE | |
| | | | | МАШКО ИМЕ ВИД СЛАТКИ КОСТЕНИ | | | | ОПЕРСКИ МЕЛОДИИ ВИД КОСИ БУКВИ (КУРЗИВ) | | | | ШВЕДСКА ЦЕЗ ПЕЈАЧКА АЛИСА "АВЕНИЈА" | | | |
| | | | | М | | | | ПЛАТНО ЗА ПОСТАВА НА ПАЛТО ПРВ МИТ- СКИ ЛЕТАЧ | | | | | ИЛИЈА ТО- ПАЛОВСКИ ПЛАНИН, МАСИВ ВО ФРАНЦИЈА | | |
| | | | | А | | | | | | | МУЗИЧКИ ИНСТРУМ. МУСЛИМАН- СКИ СВЕШ- ТЕНИК | | | | |
| | | | | НАУКА ЗА РАСЧЛЕ- НУВАЊЕТО | ВИД СПОР- ТИСТИ НА ВОДА ОПТИЧКА ИЗМАМА | | | | | | | МАЖЈАК НА ОВЦА ДАЛМАТ. МАШКО ИМЕ (ИВО) | | | |
| | | | ПОРТУГА- ЛИЈА | | ГРАД ВО ТЕКСАС (САД) РЕЖИСЕР КУРОСАВА | | | | | | МАШКО ИМЕ КОРИЦА ЗА МЕЧ (МН.) | | ВОЛУМЕН НИКЕЛ | | |
| СТАКЛЕСТА МАТЕРИЈА НА ПОРЦЕЛАН ИЛИ КЕРАМИКА, ЕМАЈЛ (ГОРНА ПОВРШИНА НА ЗАБИТЕ) | ПРЕД- ВРЕМЕНО | ПРИПАДНИК НА СТАРА РУСКА ПО- ЛИТИЧКА СТРАНКА | ШТИП | ИТАЛИЈАН- СКА РТВ МУЗИЧКИ ЗНАЦИ | | | | ИРИДИУМ БОРАЧКИ- ОТ ТРЕНЕР И СЕЛЕК- ТОР НАСЕВ | | | ШУПЛИНИ ВО ГРАДИ ОД ТБЦ ГРАДСКА ШУМА | | | | |
| ГРЕШЕН ЧОВЕК | | | | | НИКОЛА КАРЕВ КИНЕСКА ДИНАС- ТИЈА | | | | СПОМЕНИК ВИД ПОЛНА ПТИЦА | | | | | | |
| ПТИЦА ПРЕСЕЛ- НИЦА | | | | | | | | МОНГОЛ- СКА ТИТУЛА "ТЕЛЕ- ВИЗИЈА" | | | | | | | |
| ПОКАЗНО ЗБОРЧЕ | | | | РЕГУЛА- ТОРИ НА ЕЛЕКТРИ- ЧЕН НАПОН 6-та БУКВА | | | | | | | | | |  | |
| НАШ ФРЕСКО СЛИКАР | | | | | | | | | | | | | | | |

РЕШЕНИЕ: ВЕЗИЛКА, ОХРИД, ИЛИНИУМ, ТРЕТА, АЗИМУТ, Б, БРАШОВ, УНА, АМА, ПОМЕЛО, ЕТ, ТРАНС, В, НАР, ОРГАР, ЛАПЛАД, ДЕВИСИ, Ј, ИВНИНАР, КУВЛВИ, ПЕРО, КОНТ, ОПИС, ШИШАРКА, ЕР, АС, ОКЕР, УСАНИ, АПРД, ТАГА, ЕКРАН, АРПА, КОЛОСАЛЕН, ТЕН, АМАЛ, ОМНА, Е, ИТО, ИТ, СКАТ, МЧ, КУВ, СИМА, ОПАЕ, ПАУС, БИСЕР, ОНИКС, РМК, СТАТЛТ, НЕК, КИМИ, ОВАДИЛА, СМАЛО, МИКО, АРИИ, БАБС, МАРОНИ, АСТАР, ИТ, АНАЛИТИКА, ВИОЛА, КАЖАКАРИ, ОВЕН, П, ДАЛАС, МИЛЕ, В, РАИ, ИР, КАВЕРНИ, ГЕШНИК, НК, ПАМЕТНИК, ЛАСТОВИЦА, КАН, ЕНЕ, ТИРИСТОРИ, ГОРТИ ДАНЕВСКИ

Ноември Низ Годините

На 3 ноември 1944 година на предлог на Поверенството за просвета, Президиумот на АСНОМ донесол решение за отворање на гимназии во градовите: Скопје, Битола, Штип, Куманово, Прилеп, Струмица, Тетово, Велес и Охрид.

На 4 ноември 2004 година САД ја признаа Република Македонија под уставното име. 07. 11.1829 год. – роден е Марко Цепенков, еден од најистакнатите собирачи на македонскиот фолклор и народното нарративно творештво.

На 07. 11.1947 год. – во Горна Џумаја (денешен Благоевград) со изведувањето на пиесата “Печалбари” од македонскиот писател Антон Панов, Обласниот македонски народен театар официјално ја почна својата дејност среде македонскиот народ од Пиринска Македонија.

На 10 ноември 1994 година во Прилеп било основано Здружението на ликовните уметници при што за прв претседател бил избран Никола Мартиноски.

На 16. 11.1962 год. – Скопје е катастрофално поплавено од Вардар кој се излеа.

На 16 октомври 2016 година во католичката црква „Св. Апостол Јован“, во близина на Отава с еодржа прослава во чест на канонизацијата на Мајка Тереза за светица. Пред повеќе од 500 присутни верници беше одржана Вечерна миса на благодарноста во чест на Мајка Тереза од страна на Теренс Прендергаст, Архиепископот на Отава на која учествуваа и Луиџи

Бонаци Апостолскиот Нунциј во канада и бискупот Мар Џоз Калувелил, Апостолскиот егзарх на Сиро-Малабарските католици во Канада и други високи црковни достоинственици на католичката црква на Канада. На настанот присуствуваа и претседателката на црковниот одбор на македонската православна црква С. Климент Охридски во Торонто госпоѓа Вера Белчевска

лото на Мајка Тереза. Свои говори имаа и амбасадорите на Индија, Албанија и Косово. По официјалниот дел во салата на споменатата црква се одржа прием во чест на Мајка Тереза во организација на Амбасадите на Република Македонија, Албанија и Косово. Амбасадата на Р. Македонија на својот штанд презентираше фотографии од младоста и животот на Мајка Тереза



Делегација од Св. Климент Охридски предводена од поранешната претседателка Вера Белчевска на средба со тогашниот амбасадор Тони Димовски



Поранешниот Амбасадор на Р. Македонија во Канада Тони Димовски

и претставници од истата црковна општина.. Молитва во чест на Мајка Тереза освен на англиски се прочита и на македонски јазик од Габриела Трпкоска од Ансамблот „Македонка, од мпц Св. Климент Охридски во Торонто. Како и на албански, индиски, тамилски и мандарински јазик. По мисата со пригоден говор до присутните се обрати Амбасадарот Тони Димовски кој го ворееше за ликот и де-

во Скопје, како и друг промотивен материјал. Штандот на Република Македонија побуди голем интерес кај присутните при што целиот промотивен материјал беше раздаден. Наведениот настан посветен на Мајка Тереза се одржа во извонредна организација и претставуваше одлична прилика за афирмација на Република Македонија земјата каде што е родена Нобеловската и светица Мајка Тереза.

На 17 ноември 1984 година прогласен е Светскиот ден на непушењето, на Петтата светска конференција за пушењето и за здравјето одржана во Канада.

На 17.11 1991 год. беше донесен првиот Устав на Суверена Македонија.

На 18.11.1874 год. роден е Д-р Крсте Петков Мисирков во селото Постол, Ениџевардарско во Егејска Македонија. Селото се наоѓа недалеку од античката македонска престолнина Пела. Бил македонски филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, славист, историчар, етнограф, аналитичар на национално-политичките проблеми, публицист, собирач и проучувач на македонското народно творештво. Тој е и автор на првото списание на современ македонски јазик, основоположник и активен учесник во македонските научно-литературни и национално-политички друштва во Белград, Санкт Петербург, Одеса и Софија, раководител на ТМОК и личност на македонскиот 20 век.

Мисирков е автор на книгата „За македонските работи“, списанието



Крсте П. Мисирков

„Вардар“ и голем број на научни статии објавени во различни весници. Покрај авторската дејност тој се занимавал и со превод на литератур-

ни дела и собирање на народни творби.

На 19 ноември 1991 година пратениците на Собранието на Република Македонија едногласно донеле Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава.

На 23.11.1877 во Крушево е роден Македонскиот револуционер



и социјалист Никола Јанакиев Карев. Бил учесник во македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонската револуционерна организација и раководител на Крушевската република.

На чело на Крушевскиот револуционерен комитет застанува во јануари 1903 година. Во својство на началник на Горскиот крушевски штаб, Карев активно учествува во подготовката и организација на Илинденското востание. Спроти Востанието, тој, во име на Штабот, објавува Проглас во кој го повикува народот на востание. Ноќта на 2 август 1903 година околу 750 востаници, предводени од горскиот начелник Никола Карев, го нападнаа и го ослободиле Крушево.

На 23.11.1944 год. – формирана е Народната Библиотека, денес Народна и Универзитетска Библиотека “Свети Климент Охрид-

ски” – Скопје.

На 25 ноември 1939 година во Самобор, Хрватска, во печатницата на Драгутин Шпулер, излезе од печат збирката песни „Бели мугри“ од македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин.



Кочо Рацин

Таа претставуваше стремеж за афирмација на македонската национална култура и на современата македонска поезија.

На 27.11.1946 год. – Солунскиот партиски весник “Лаки Фони” објави список со имиња на преку 100 лица од Леринско и Воденско скоро сите Македонци, кои беа интернирани на Егејските острови.

На 29 ноември 1926 година во Тетово е пуштена во редовно производство хидроелектраната „Пена“, прв и најстар хидроенергетски објект во Македонија (дотогаш сите биле на јаглен). Изградена е во периодот од 1924 до септември 1926 година. Инвеститор беше Тетовското индустриско акционерско друштво формирано на иницијатива на Михајлович, руски емигрант кој живеел во Тетово.

Dr. Andy Plukov
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.

416-265-0197

716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4

C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm
Radio Program
VARDARSKI BRANOVI

Hosted by Tom Damovski "Vardarski",
Cell: 519-980-2988
Studio Phone: 519-971-3630
e-mail: maknetome99@hotmail.com
www.cjfm.ca

MAKEDONSKO PATRIOTSKO RADIO
"OBEDINETA MAKEDONIJA"

Секоја сабота
од 9-10 на **СНКТ AM 1430**
Tel. 905-265-2197
dimovskid@rogers.com



Македонски Православен Календар 2021

Подготвил Отец Сашо Целески,
парохиски свештеник во МПЦ Св.Климент Охридски, Торонто
Macedonian Orthodox Calendar 2021 (by father Sasho Celeski)



| 2021 | | | НОЕМВРИ | 30 дена |
|---|-----|------|--|---------|
| Д | нов | стар | СТУДЕН | |
| П | 1 | 19 | † Преп. Прохор Пчински; | |
| В | 2 | 20 | Св. вмч. Артемиј; преп. Герасим Кефалониски | |
| С | 3 | 21 | † Преп. Иларион Мегленски; преп. Иларион Велики | |
| Ч | 4 | 22 | Св. Аверкиј Ераполски; преп. Лот Египетски | |
| П | 5 | 23 | Св. ап. Јаков брат Господов; св. Игнатиј Цариградски | |
| С | 6 | 24 | Св. мч. Арета; св. Елезвој Етиоп.; св. Синкл. - <i>Задушница</i> | |
| Недела 20. по Педесетница, Гл. 3; Ев. В. 9; на Литургија Апостол Гал (1, 11-19); Ев. Лк 83 (7, 11-16) | | | | |
| Н | 7 | 25 | Св. мч-ци Маркијан и Мартириј; св. Тавита | |
| П | 8 | 26 | Св. вмч. Димитриј Солунски - Митровден | |
| В | 9 | 27 | † Св. мч. Нестор; св. Прокла Клаудија | |
| С | 10 | 28 | Св. мч-чка Параскева Икониска; св. Димитриј Ростовски | |
| Ч | 11 | 29 | Преп. мч-чка Анастасија Римјанка | |
| П | 12 | 30 | Св. ап. Клеопа и др.; св. мч-ци Зиновиј и Зиновија | |
| С | 13 | 31 | Св. ап. Стахиј, Амплиј, Урван, Наркис, Апелиј и Аристовул | |
| Недела 21. по Педесетница, Гл. 4; Ев. В. 10; на Литургија Апостол Гал (2, 16-20); Ев. Лк 38 (7, 11-16) | | | | |
| Н | 14 | 1 | † Св. беср. Козма и Дамјан; преп. Јаков Костур. | |
| П | 15 | 2 | Св. мч-ци Акиндин, Пигасиј, Автониј и др. | |
| В | 16 | 3 | † Обнов. на храмот на св. вмч. Георгиј во Лида - Гурѓиц | |
| С | 17 | 4 | Преп. Јоаникиј Велики; св. свешт-мч-ци Никандар и Ермеј | |
| Ч | 18 | 5 | Св. мч-ци Галактион и Епистима | |
| П | 19 | 6 | Св. Павле Цариградски; преп. Варлаам Чудотворец | |
| С | 20 | 7 | Св. 33 Мелитински мч-ци; св. мч-чка Тесалоникија | |
| Недела 22. по Педесетница, Гл. 5; Ев. В. 11; на Литургија Апостол Гал (6, 11-18); Ев. Лк 39 (7, 11-16) | | | | |
| Н | 21 | 8 | Собор на св. архангел Михаил; св. Ангел Лерински | |
| П | 22 | 9 | † Преп. Матрона; св. Нектариј Егниски; преп. Јован | |
| В | 23 | 10 | Св. ап-ли Олимп, Ераст, Кварт, Родион, Сосипатар и Терциј | |
| С | 24 | 11 | † Св. мч-ци Мина, Виктор и Викентиј; преп. Теодор Студит | |
| Ч | 25 | 12 | Св. Јован Милостив; преп. Нил Синајски; св. пр. Ахиј | |
| П | 26 | 13 | † Св. Јован Златоуст; преп. мч. Дамаскин | |
| С | 27 | 14 | Св. ап. Филип; св. Григориј Пал.; св. Јустинијан (Бож. покл.) | |
| Недела 23. по Педесетница, Гл. 6; Ев. В. 1; на Литургија Апостол Ефес (2, 4-10); Ев. Лк 53 (7, 11-16) | | | | |
| Н | 28 | 15 | Св. мч-ци Гуриј и др.; преп. Паисиј Велич. (Божикен пост) | |
| П | 29 | 16 | † Св. ап. и ев. Матеј; преп. Сергиј Малопинешки | |
| В | 30 | 17 | Св. Григориј Неокесариски; преп. Никон Радонешки | |

| 2021 | | | NOVEMBER | 30 Days |
|--|-----|-----|---|---------|
| D | new | old | ORTHODOX CALENDAR | |
| M | 1 | 19 | † Ven. Prochor of Pchinja; St John of Rila; | |
| T | 2 | 20 | St. Artemius, great martyr | |
| W | 3 | 21 | † Ven. Hilarion of Meglen; Hilarion the G. | |
| T | 4 | 22 | St. Abercius, equal to the Apostles | |
| F | 5 | 23 | St. James, Brother of the Lord | |
| S | 6 | 24 | St. Arethas and his companions - <i>Memorial Saturday</i> | |
| 20th Sunday after Pentecost, Tone 3; Res. Gospel 9; on Divine Liturgy: Gal. 200; Lk. 83 | | | | |
| S | 7 | 25 | Sts. Marcian and Martyrius, martyrs | |
| M | 8 | 26 | St. Demetrius of Solun, the Great Martyr | |
| T | 9 | 27 | † St. Nestor, martyr | |
| W | 10 | 28 | St. Paraskeva, martyr; St. Tarentius | |
| T | 11 | 29 | Venerable Anastassia of Rome | |
| F | 12 | 30 | Sts. Zenobious and Zenobia, martyrs | |
| S | 13 | 31 | St. Stachyus, Ampius and others Apostles | |
| 21th Sunday after Pentecost, Tone 4; Res. Gospel 10; on Divine Liturgy: Gal. 203; Lk. 38 | | | | |
| S | 14 | 1 | † Sts. Cosmas and Damian unmer. Physicians | |
| M | 15 | 2 | St. Acindynus and others, martyrs | |
| T | 16 | 3 | † Renovation of St. George's Church | |
| W | 17 | 4 | Venerable Joannicus the Great | |
| T | 18 | 5 | St. Galaction and Epistime | |
| F | 19 | 6 | St. Paul the Confessor | |
| S | 20 | 7 | St. Hieron and 33 Soldiers from Melitene, martyrs | |
| 22th Sunday after Pentecost, Tone 5; Res. Gospel 11; on Divine Liturgy: Gal. 215; Lk. 39 | | | | |
| S | 21 | 8 | Synaxis of St. Archangel Michael, St. Angel of Lerin | |
| M | 22 | 9 | † St. Matrona; st. Nectarius of Egina | |
| T | 23 | 10 | St. Erastus and others, apostles | |
| W | 24 | 11 | † St. Minas The Great martyr; St. Theodor the Studite | |
| T | 25 | 12 | St. John the Merciful; St. Neil the Merciful | |
| F | 26 | 13 | † St. John Chrysostom | |
| S | 27 | 14 | St. Phillip the Ap., St. Gregory Palamas (Christmas fast eve) | |
| 23th Sunday after Pentecost, Tone 6; Res. Gospel 1; on Divine Liturgy: Ephes. 220; Lk. 53 | | | | |
| S | 28 | 15 | Sts. Gurius, Samonas, Abibas, martyrs (Christmas Fast) | |
| M | 29 | 16 | † St. Mathew, Apostle and Evangelist | |
| T | 30 | 17 | St. Gregory the Wonderworker | |



BATHROOM RENO

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL services

- ✓ Drywall ✓ Painting ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors ✓ Sheds
- ✓ Electrical ✓ Porches ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations ✓ Fences
- ✓ Demolition ✓ Waterproofing



BASEMENT RENO



COMMERCIAL OFFICES

132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4 E makfence@rogers.com

C: 416-991-0969 O: 416-750-0295

Like Us!



Memorial Galleries Inc.

Monument Factory Outlet


ABOUT US

Memorial Galleries Inc. specializes in monuments and memorials, including grave markers and cremation urns with over 20 years of experience. Memorial Galleries has large inventory of beautiful natural granite monuments from traditional to modern monuments designs in many different colors.



Memorial Galleries Inc. Monument Factory Outlet

- Custom Design
- Markers
- Etching
- Repainting
- Final Date
- Cemetery lettering



Huge inventory for customer selection





OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM
Sunday by appointment.



- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикепирани лица

HERITAGE FUNERAL CENTRE

O'Connor Bros & Ralph Day Chapels



Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги

кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"

50 Overlea Boulevard

www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000

Funeral planning can get overwhelming, but you're not alone. Our staff is here to support you and help you through your grief journey while honoring your loved one. To help you get started, below is some helpful information. But please feel free to contact us with any questions.

HERITAGE FUNERAL CENTRE



O'Connor Bros & Ralph Day Chapels

The staff and members at Carpenters' and Allied Workers Local 27 remember all those who served and who are on active duty today, including our own Local 27 brothers and sisters. Today we think of all our fellow Canadians at sea and at bases and deployments around the world who protect us, who stand on guard, and make the ultimate sacrifice for our freedom.



Lest We Forget.



222 Rowntree Dairy Road | Woodbridge, ON L4L 9T2 | T: 905-652-4140 | www.ubc27.ca



CARPENTERS & ALLIED WORKERS LOCAL 27



www.helmetstohardhats.ca

   @carpenters27





Ташко Кубановски

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

- ▶ Слушај го попот што зборува, но не го гледај што прави.
- ▶ Не мора да се валкаш во калта за да личиш на свиња.
- ▶ Светот им заповеда на жените, ние му заповедаме на светот, жените ни заповедаат нам.
- ▶ Убавата жена им се допаѓа на очите, а добрата на срцето. Првата е скапоценост, втората е ризница.
- ▶ Жената без маж е како чамец без едра, а децата без татко се како крстопат без патокази.
- ▶ За она малку што знам, му благодарам на моето незнаење.
- ▶ Љубовта е слабо стакло, може лесно да се скрши.
- ▶ Крадените пари-лесно и брзо се трошат.
- ▶ На глупавиот ниту бог не може да му помогне.
- ▶ Да се чека и да се биде стрплив, тоа значи да се мисли.
- ▶ Будалата е идиот што не направил кариера.
- ▶ Некој рекол пред мене кукла-зад мене панукла. Од луда жена и пијаниот бега.

В И Ц О В И

Сообраќајна полиција

Сообраќајна полиција застанува постар господин во два часот после полноќ и додека му ги прегледува документите, полицаецот го прашува:

- Каде сте тргнале во два часот после полноќ?

А, господинот на тоа одговара:

- Одам на предавање за последиците од претерано консумирање алкохол и цигари, нивното штетно влијание на телото и психата, за негативните ефекти на социјалниот, општествениот и семејниот живот со посебен осврт на темата доцна прибирање дома!

- Навистина?!

Ау, па кој држи такво предавање во ова ниедно време?!

- Па, жена ми!

Млад брачен пар...

- Пред да се ожениме, ми ветуваше купишта од злато, а сега постојано

молчиш!

- Молчењето е злато, мила.

Дискотека

--- Никога нема да заборавам како ја сретнав жена ми во дискотека.

--- И како, беше ли романтично?

--- Како романтично бе, јас мислев дека е дома со децата!



10 Заповеди (закони) на мрзата!!!

1. Човек се раѓа уморен и живее за да се одмори.
2. Сакај си го креветот како што се сакаш самиот себе.
3. Ако видиш некој да одмара, помогни му.
4. Преку денот одмарај, за да можеш

преку ноќта да спиеш.

5. Работата е СВЕТА, не ја допирај!

6. Тоа што можеш да го направиш утре, не го прави денес.

7. Работи што е можно најмалку и не го прави тоа што друг може место тебе да го направи.

8. Смири се! Никој човек до сега не умрел од одмор.

9. Кога ќе почувствуваш желба за работа, седни и почекај да ти мине.

10. Штом работата е здравје, нека ја работат болните!

Блутут слушалки

- Добар ден, ќе ве молам едни блутут слушалки од најевтините.

- А каков модел на телефон имате?

- Немам телефон. Понекогаш кога одам по улица си зборувам сама, па да не се плашат луѓето.

Женет

Тато, кога ќе пораснам голем, ќе можам ли да правам се што ќе посакам? - Не, сине. Тогаш ќе си женет...

Исхрана

Трпе оди на преглед за висок притисок.

- Не треба да јадеш месо.

- А шо да јадам?

- Па сливи, грозје, круши...

- Јас тоа го пијам, кажи шо да јадам?!

Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки???

- "Nea Donesea"

Одлука

Трпе доаѓа дома и и'се обраќа на Трпана: - Жено еве одлучив од денес да не се расправам со тебе.. - Како бе сам си одлучил?!

НАПРАВИ САМ



Во рубриката НАПРАВИ САМ ќе се запознаете како да направите дизајн, декорација, украс, нова облека, разни аксесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиене. Материјалите кои се користат во изработката на предметите и облеката се веќе употребени или постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не е

повеќе потребен. Рециклирањето е број еден заштита на нашата планета и затоа да бидеме инвентивни и да направиме нешто убаво и корисно!

Да почнеме:

Денес ќе ви покажам како да си сошиете чаршави за на маса. Што ви е потребно:

1. Материјали од памук со фин сатен;
2. Шалови и тоа што пошироки;
3. Машина за шиене;
4. Ножици;
5. Метро за мерење.

Најпрвин материјалот треба да го исперете пред да го шиете. Потоа ги зимате директно мерките на масата и правите план колку сакате да биде чаршавот во широчина и должина. Со метрот го мерите димензиите и бележите. Со ножиците го сечете во

права линија материјалот. Во принцип е едноставно но, треба трпение со пеглањето подоцна на ивиците па, шиене, па повторно пеглање и шиене така четири пати за секој чаршав. Конецот треба да биде во складна боја со материјалот. Runner или малиот чаршав за на средина како декорација секогаш треба да биде во друга боја најчесто како завесите или перничкијата во собата. Масата декорирајте ја во склад со мебелот. Се надевам ви дадов одлична идеја за шиене и декорација во домот!

Уживајте во секоја ваша идеја и креација!

Рубриката **НАПРАВИ САМ** ви ја подготви

Каролина Ристеска.



ВО СВЕТОТ НА КАРИКАТУРАТА СО БЛАЖЕ ДОКУЛЕ



-Демек се изненадивте откако ве донесоа европските фашистички хоштаплери до провалија, а ова го лаевме неколку години однапред ??! Не треба чешање сега и глумење лудило, демек не сме од тука сега !?! , треба да одите затвор за противуствано работење и кодошење и тоа доживотно !!!!!

-Уште пред гласањето, владата донела уредба со законска сила за кризна состојба со електрична струја.





385 The West Mall, Etobicoke,
ON M9C 1E7, Canada
Contact Info:
905.232.5246 / 905.232.5675
Email: info@oldmillpastry.ca
Working Hours:
Tuesday to Friday 8:00AM - 8:00PM
Saturday - 9:00AM - 5:00PM
Sunday - 9:00AM to 3:00PM



ACURA PICKERING
The Luxury Performance Drive.

acurapickering.com

Jim Vasilevski
General Sales Manager
Cell phone: 416-258-6654
(905) 428-8888 Ext 2233
Email: jimv@acurapickering.com

Come see me for
New and Pre-Owned
Acura vehicles,
mention the newspaper
and receive a free gift!

575 Kingston Rd, Pickering, ON
L1V3N7